

Трговско и облигационо право

Обврска на осигурувачот по настанување на осигурниот случај е:

1.	Исплата на трошоците за спречување на настанување на осигурениот случај и трошоци за спасување на осигурениот предмет
2.	Обврска да издаде исправа на осигурувањето
3.	Обврска за создавање и одржување на резерва на осигурувањето
4.	Обврска за преземање превентивни и репресивни мерки
5.	Обврска за исплата на аванс кај осигурувањето на живот

Обичните акции се акции кои има даваат на нивните сопственици:

1.	Право на глас во собранието на друштвото
2.	Право на првенство при исплата на дивиденда
3.	Право на првенство при исплата од ликвидационата маса
4.	Право на првенство при исплата од стечајната маса
5.	Право на исплата на аванс

Како предмет на осигурувањето секогаш се јавува:

1.	Заштита од штетен настан кој се случил
2.	Било која ствар
3.	Осигурената ствар или осигуреното лице
4.	Заштита од настанување на иден, неизвесен, штетен настан
5.	Заштита од настанување на настан кој е определен од осигурувачот

Секое лице кое самостојно трајно во вид на занимање врши трговска дејност заради остварување на лукративна цел се смета:

1.	Трговец поединец
2.	Трговец
3.	Трговско друштво
4.	Акционерско друштво
5.	ДОО

Имотот создаден со вложувања во трговското друштво се изразува во пари и ја претставува:

1.	основната главнина
2.	Удел
3.	Акции
4.	Стечајна маса
5.	Ликвидаиона маса

Минималниот законски номинален износ на основната главина кога АД се основа sukcesивно изнесува:

1.	50 000 евра во денарска портиввредност
2.	25 000 евра во денарска портиввредност
3.	5 000 евра во денарска портиввредност
4.	1 000 000 евра во денарска портиввредност
5.	3 000 000 евра во денарска портиввредност

Управувањето со АД може да биде организирано според:

1.	Системот кој што се утврдува од страна на основачите
2.	Едностепен систем или двостепен систем
3.	едностепен систем и надзорен одбор
4.	двостепен систем и одбор на директори
5.	претседател на управен одбор

Членовите на управниот одбор кај АД ги избира:

1.	собранието на акционери
2.	надзорниот одбор
3.	одборот на директори
4.	управителот
5.	министерот за економија

Членовите на одборот на директори кај АД ги избира:

1.	собранието на акционери
2.	надзорниот одбор
3.	одборот на директори
4.	управителот
5.	министерот за економија

Членовите на надзорниот одбор кај АД ги избира:

1.	собранието на акционери
2.	надзорниот одбор
3.	одборот на директори
4.	управителот
5.	министерот за економија

Карактеристиката според која склучувањето на договорот за осигурување не мора да се изврши во некоја посебна форма ја изразува неговата:

1.	неформална природа
2.	алеаторна природа
3.	сукцесивна природа
4.	товарна природа
5.	атхезиона природа

Алеаторноста кај договорот за осигурување се изразува преку тоа што:

1.	Остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување зависи од настапувањето на соодветна идна неизвесна околност
2.	Остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување однапред е утврдено
3.	договорните страни обврските ги исполнуваат во тек на траење на определен временски период
4.	договорните страни обврските ги исполнуваат по принципот на доброволност
5.	договорните стани немаат строга обврска за исполнување на обврските

Атхезионоста кај договорот за осигурување се изразува преку тоа што:

1.	е договор на кој едната страна им пристапува на понудените услови на другата страна и истите ги прифаќа или не ги прифаќа
2.	е договор кај кој остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување зависи од настапувањето на соодветна идна неизвесна околност
3.	е договор кај кој остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување однапред е утврдено
4.	е договор кај кој договорните страни обврските ги исполнуваат во тек на траење на определен временски период
5.	е договор кај кој договорните страни обврските ги исполнуваат по принципот на доброволност

Сукцесивноста кај договорот за осигурување се изразува преку тоа што:

1.	Договорните страни кај договорот за осигурување своите обврски ги исполнуваат во тек на траење на определен временски период
2.	договорните страни обврските ги исполнуваат по принципот на доброволност
3.	договорните страни немаат строга обврска за исполнување на обврските
4.	остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување зависи од настапувањето на соодветна идна неизвесна околност
5.	остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување однапред е утврдено

Договорот за осигурување е склучен во местото во кое:

1.	понудувачот имал свое седиште, односно живеалиште во моментот кога ја направил понудата
2.	понудениот имал свое седиште, односно живеалиште во моментот кога ја направил понудата
3.	во местото во кое страните на договорот преговарале за склучување на договорот
4.	во местото во кое ќе го наведе осигурителната компанија

5.	местото на склучување на договорот се утврдува според ЗТД
----	---

Обврската за прифаќање на понудата за склучување договор за осигурување претставува:

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот во време на настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Обврската за прифаќање на понудата за задолжително осигурување претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на осигурениот случај во време на траење на договорот за осигурување

Обврската за создавање и одржување на резерва на осигурувањето претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Обврската за преземање превентивни и репресивни мерки претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Обврската за исплата на откупната вредност на полисата кај осигурувањето на живот, пред настанување на осигурениот случај претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Обврската за исплата на аванс кај осигурувањето на живот претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Исплатата на трошоците за спречување на настанување на осигурениот случај и трошоци за спасување на осигурениот предмет претставува обврска на

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Обврската за исплата на надомест на осигурувањето, договорената сума или да стори нешто друго претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Разликата меѓу откупот и авансот кај осигурувањето на живот е:

1.	со откупот договорот за осигурување престанува, а со давањето на авансот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае
2.	со откупот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае, а со давањето на авансот договорот за осигурување престанува
3.	со откупот договорот за осигурување продолжува да трае, а со давањето на авансот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае само ако така се договараат странките
4.	со откупот договорот за осигурување продолжува да трае само ако така се договараат странките, а со давањето на авансот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае

5.	со откупот договорот за осигурување продолжува да трае само ако така се договарат странките, а со давањето на авансот договорот за осигурување престанува
----	---

Кога ќе настане осигурениот случај врз основа на кој се бара надомест од осигурувањето, осигуреникот е должен да постапи на следниот начин:

1.	да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 3 дена од кога тоа го дознал
2.	да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај само ако така било назначено во договорот за осигурување
3.	нема обврска да го извести осигурувачот за настапувањето на осигурениот случај
4.	да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 7 дена од кога тоа го дознал
5.	да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 10 дена од кога тоа го дознал само ако истото било назначено во договорот за осигурување

Измамите во текот на траењето на осигурувањето се состојат во:

1.	неизвестување за промена на професијата
2.	неизвестување за промена на околностите кои не се од значење за оцена на ризикот
3.	доставување барање за надомест на штета врз лажни докази
4.	лажно прикажување на фактичката состојба
5.	осигурениот случај се фингира, се прикажува како да е настанат, а всушност не е.

Паричниот износ што договарачот на осигурувањето врз основа на договорот за осигурување или врз основа на закон треба да му го плати на осигурувачот претставува:

1.	премија на осигурувањето
2.	исплата на штета
3.	исплата на осигурена сума

4.	исплата на ДДВ
5.	награда која произлегува од правната природа на договорот за осигурување

Во случај кога по склучувањето на договорот за осигурување настанало намалување на ризикот, договаработ на осигурувањето :

1.	има право да бара зголемување на премијата
2.	има право да бара соодветно намалување на премијата, сметајќи од денот кога за намалувањето го известил осигурувањето
3.	има право да бара враќање на премијата
4.	има право да бара намалување на премијата од моментот на склучување на договорот за осигурување
5.	не настануваат никакви посебни права за договаработ на осигурувањето

Обврската за создавање и одржување на резерва на осигурувањето е на:

1.	на договаработ на осигурувањето
2.	На осигурувачот
3.	На осигуреникот
4.	На секое лице кое предизвикало штета
5.	на Министерството за финансии

Секое лице кое самостојно трајно во вид на занимање врши трговска дејност заради остварување на лукративна цел се смета:

1.	Трговец поединец
2.	Трговец
3.	Трговско друштво
4.	Акционерско друштво

5.	ДОО
----	-----

Имотот создаден со вложувања во трговското друштво се изразува во пари и ја претставува:

1.	основната главнина
2.	Удел
3.	Акции
4.	Стечајна маса
5.	Ликвидаиона маса

Минималниот законски номинален износ на основната главина кога АД се основа sukcesивно изнесува:

1.	50 000 евра во денарска противвредност
2.	25 000 евра во денарска противвредност
3.	5 000 евра во денарска противвредност
4.	1 000 000 евра во денарска противвредност
5.	3 000 000 евра во денарска противвредност

Управувањето со АД може да биде организирано според:

1.	Системот кој што се утврдува од страна на основачите
2.	Едностепен систем или двостепен систем
3.	едностепен систем и надзорен одбор
4.	двостепен систем и одбор на директори
5.	претседател на управен одбор

Членовите на управниот одбор кај АД ги избира:

1.	собранието на акционери
2.	надзорниот одбор
3.	одборот на директори
4.	управителот
5.	министерот за економија

Членовите на одборот на директори кај АД ги избира:

1.	собранието на акционери
2.	надзорниот одбор
3.	одборот на директори
4.	управителот
5.	министерот за економија

Членовите на надзорниот одбор кај АД ги избира:

1.	собранието на акционери
2.	надзорниот одбор
3.	одборот на директори
4.	управителот
5.	министерот за економија

Карактеристиката според која склучувањето на договорот за осигурување не мора да се изврши во некоја посебна форма ја изразува неговата:

1.	нефорамлна природа
2.	алеаторна природа
3.	сукцесивна природа
4.	товарна природа
5.	атхезиона природа

Алеаторноста кај договорот за осигурување се изразува преку тоа што:

1.	Остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување зависи од настапувањето на соодветна идна неизвесна околност
2.	Остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување однапред е утврдено
3.	договорните страни обврските ги исполнуваат во тек на траење на определен временски период
4.	договорните страни обврските ги исполнуваат по принципот на доброволност
5.	договорните страни немаат строга обврска за исполнување на обврските

Атхезионоста кај договорот за осигурување се изразува преку тоа што:

1.	е договор на кој едната страна им пристапува на понудените услови на другата страна и истите ги прифаќа или не ги прифаќа
2.	е договор кај кој остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување зависи од настапувањето на соодветна идна неизвесна околност

3.	е договор кај кој остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување однапрад е утврдено
4.	е договор кај кој договорните страни обврските ги исполнуваат во тек на траење на определен временски период
5.	е договор кај кој договорните страни обврските ги исполнуваат по принципот на доброволност

Сукцесивноста кај договорот за осигурување се изразува преку тоа што:

1.	Договорните страни кај договорот за осигурување своите обврски ги исполнуваат во тек на траење на определен временски период
2.	договорните страни обврските ги исполнуваат по принципот на доброволност
3.	договорните страни немаат строга обврска за исполнување на обврските
4.	остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување зависи од настапувањето на соодветна идна неизвесна околност
5.	остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување однапрад е утврдено

Договорот за осигурување е склучен во местото во кое:

1.	понудувачот имал свое седиште, односно живеалиште во моментот кога ја направил понудата
2.	понудениот имал свое седиште, односно живеалиште во моментот кога ја направил понудата
3.	во местото во кое страните на договорот преговарале за склучување на договорот
4.	во местото во кое ќе го наведе осигурителната компанија
5.	местото на склучување на договорот се утврдува според ЗТД

Обврската за прифаќање на понудата за склучување договор за осигурување претставува:

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување

3.	обврска на осигурувачот во време на настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Обврската за прифаќање на понудата за задолжително осигурување претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на осигурениот случај во време на траење на договорот за осигурување

Обврската за создавање и одржување на резерва на осигурувањето претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Обврската за преземање превентивни и репресивни мерки претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување

3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Обврската за исплата на откупната вредност на полисата кај осигурувањето на живот, пред настанување на осигурениот случај претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Обврската за исплата на аванс кај осигурувањето на живот претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Исплатата на трошоците за спречување на настанување на осигурениот случај и трошоци за спасување на осигурениот предмет претставува обврска на

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
----	--

2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Обврската за исплата на надомест на осигурувањето, договорената сума или да стори нешто друго претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Разликата меѓу откупот и авансот кај осигурувањето на живот е:

1.	со откупот договорот за осигурување престанува, а со давањето на авансот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае
2.	со откупот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае, а со давањето на авансот договорот за осигурување престанува
3.	со откупот договорот за осигурување продолжува да трае, а со давањето на авансот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае само ако така се договарат странките
4.	со откупот договорот за осигурување продолжува да трае само ако така се договарат странките, а со давањето на авансот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае
5.	со откупот договорот за осигурување продолжува да трае само ако така се договарат странките, а со давањето на авансот договорот за осигурување престанува

Кога ќе настане осигурениот случај врз основа на кој се бара надомест од осигурувањето, осигуреникот е должен да постапи на следниот начин:

1.	да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 3 дена од кога тоа го дознал
2.	да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај само ако така било назначено во договорот за осигурување
3.	нема обврска да го извести осигурувачот за настапувањето на осигурениот случај
4.	да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 7 дена од кога тоа го дознал
5.	да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 10 дена од кога тоа го дознал само ако истото било назначено во договорот за осигурување

Измामите во текот на траењето на осигурувањето се состојат во:

1.	неизвестување за промена на професијата
2.	неизвестување за промена на околностите кои не се од значење за оцена на ризикот
3.	доставување барање за надомест на штета врз лажни докази
4.	лажно прикажување на фактичката состојба
5.	осигурениот случај се фингира, се прикажува како да е настанат, а всушност не е.

Паричниот износ што договарачот на осигурувањето врз основа на договорот за осигурување или врз основа на закон треба да му го плати на осигурувачот претставува:

1.	премија на осигурувањето
2.	исплата на штета
3.	исплата на осигурена сума
4.	исплата на ДДВ
5.	награда која произлегува од правната природа на договорот за осигурување

Во случај кога по склучувањето на договорот за осигурување настанало намалување на ризикот, договарачот на осигурувањето :

1.	има право да бара зголемување на премијата
2.	има право да бара соодветно намалување на премијата, сметајќи од денот кога за намалувањето го известил осигурувањето
3.	има право да бара враќање на премијата
4.	има право да бара намалување на премијата од моментот на склучување на договорот за осигурување
5.	не настануваат никакви посебни права за договарачот на осигурувањето

Обврската за создавање и одржување на резерва на осигурувањето е на:

1.	на договарачот на осигурувањето
2.	На осигурувачот
3.	На осигуреникот
4.	На секое лице кое предизвикало штета
5.	на Министерството за финансии

Секое лице кое самостојно трајно во вид на занимање врши трговска дејност заради остварување на лукративна цел се смета:

1.	Трговец поединец
2.	Трговец
3.	Трговско друштво
4.	Акционерско друштво
5.	ДОО

Имотот создаден со вложувања во трговското друштво се изразува во пари и ја претставува:

1.	основната главнина
2.	Удел
3.	Акции
4.	Стечајна маса
5.	Ликвидаиона маса

Минималниот законски номинален износ на основната главнина кога АД се основа sukcesивно изнесува:

1.	50 000 евра во денарска противвредност
2.	25 000 евра во денарска противвредност
3.	5 000 евра во денарска противвредност
4.	1 000 000 евра во денарска противвредност
5.	3 000 000 евра во денарска противвредност

Управувањето со АД може да биде организирано според:

1.	Системот кој што се утврдува од страна на основачите
2.	Едностепен систем или двостепен систем
3.	едностепен систем и надзорен одбор
4.	двостепен систем и одбор на директори
5.	претседател на управен одбор

Членовите на управниот одбор кај АД ги избира:

1.	собранието на акционери
2.	надзорниот одбор
3.	одборот на директори
4.	управителот
5.	министерот за економија

Членовите на одборот на директори кај АДги избира:

1.	собранието на акционери
2.	надзорниот одбор
3.	одборот на директори
4.	управителот
5.	министерот за економија

Членовите на надзорниот одбор кај АД ги избира:

1.	собранието на акционери
2.	надзорниот одбор
3.	одборот на директори
4.	управителот
5.	министерот за економија

Карактеристиката според која склучувањето на договорот за осигурување не мора да се изврши во некоја посебна форма ја изразува неговата:

1.	нефорамлна природа
2.	алеаторна природа

3.	сукцесивна природа
4.	товарна природа
5.	атхезиона природа

Алеаторноста кај договорот за осигурување се изразува преку тоа што:

1.	Остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување зависи од настапувањето на соодветна идна неизвесна околност
2.	Остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување однапред е утврдено
3.	договорните страни обврските ги исполнуваат во тек на траење на определен временски период
4.	договорните страни обврските ги исполнуваат по принципот на доброволност
5.	договорните страни немаат строга обврска за исполнување на обврските

Атхезионноста кај договорот за осигурување се изразува преку тоа што

1.	е договор на кој едната страна им пристапува на понудените услови на другата страна и истите ги прифаќа или не ги прифаќа
2.	е договор кај кој остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување зависи од настапувањето на соодветна идна неизвесна околност
3.	е договор кај кој остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување однапред е утврдено
4.	е договор кај кој договорните страни обврските ги исполнуваат во тек на траење на определен временски период

5.	е договор кај кој договорните страни обврските ги исполуваат по принципот на доброволност
----	---

Сукцесивноста кај договорот за осигурување се изразува преку тоа што:

1.	Договорните страни кај договорот за осигурување своите обврски ги исполнуваат во тек на траење на определен временски период
2.	договорните страни обврските ги исполуваат по принципот на доброволност
3.	договорните стани немаат строга обврска за исполнување на обврските
4.	остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување зависи од настапувањето на соодветна идна неизвесна околност
5.	остварувањето на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување однапред е утврдено

Договорот за осигурување е склучен во местото во кое:

1.	понудувачот имал свое седиште, односно живеалиште во моментот кога ја направил понудата
2.	понудениот немал свое седиште, односно живеалиште во моментот кога ја направил понудата
3.	во местото во кое страните на договорот преговарале за склучување на договорот
4.	во местото во кое ќе го наведи осигурителната компанија
5.	местото на склучување на договорот се утврдува според ЗТД

Обврската за прифаќање на понудата за склучување договор за осигурување претставува:

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот во време на настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Обврската за прифаќање на понудата за задолжително осигурување претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	нема обврска договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување

Обврската за известување на договарачот на осигурувањето за Општите и Посебните услови на осигурувањето и предавање на истите претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Обврската за создавање и одржување на резерва на осигурувањето претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Обврската за преземање превентивни и репресивни мерки претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Обврската за исплата на откупната вредност на полисата кај осигурувањето на живот, пред настанување на осигурениот случај претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Обврската за исплата на аванс кај осигурувањето на живот претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Исплатата на трошоците за спречување на настанување на осигурениот случај и трошоци за спасување на осигурениот предмет претставува обврска на

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Обврската за исплата на надомест на осигурувањето, договорената сума или да стори нешто друго претставува

1.	обврска на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување
2.	обврска на осигурувачот во време на траење на договорот за осигурување
3.	обврска на осигурувачот по настапување на осигурениот случај
4.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на склучување на договорот за осигурување
5.	обврска на договарачот на осигурувањето во време на траење на договорот за осигурување

Разликата меѓу откупот и авансот кај осигурувањето на живот е:

1.	со откупот договорот за осигурување престанува, а со давањето на авансот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае
2.	со откупот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае, а со давањето на авансот договорот за осигурување престанува
3.	со откупот договорот за осигурување продолжува да трае, а со давањето на авансот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае само ако така се договорот странките

4.	со откупот договорот за осигурување продолжува да трае само ако така се договарат странките, а со давањето на авансот договорот за осигурување продолжува и понатаму да трае
5.	со откупот договорот за осигурување продолжува да трае само ако така се договарат странките, а со давањето на авансот договорот за осигурување престанува

Кога ќе настане осигурениот случај врз основа на кој се бара надомест од осигурувањето, осигуреникот е должен да постапи на следниот начин:

1.	да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 3 дена од кога тоа го дознал
2.	да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај само ако така било назначено во договорот за осигурување
3.	нема обврска да го извести осигурувачот за настапувањето на осигурениот случај
4.	да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 7 дена од кога тоа го дознал
5.	да се извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок од 10 дена од кога тоа го дознал само ако истото било назначено во договорот за осигурување

Измамите во текот на траењето на осигурувањето се состојат во:

1.	неизвестување за промена на професијата
2.	неизвестување за промена на околностите кои не се од значење за оцена на ризикот
3.	доставување барање за надомест на штета врз лажни докази
4.	лажно прикажување на фактичката состојба
5.	осигурениот случај се фингира, се прикажува како да е настанат, а всушност не е.

Измамите за настапување на осигурениот случај се состојат во:

1.	неизвестување за промена на професијата
2.	неизвестување за промена на околностите кои не се од значење за оцена на ризикот
3.	доставување барање за надомест на штета врз лажни докази
4.	лажно прикажување на фактичката состојба

5.	осигурениот случај се фингира, се прикажува како да е настанат, а всушност не е.
-----------	--

Случаи во кои осигурувачот не може да се повикува на неточноста или нецелосноста на пријавата:

1.	нема такви случаи
2.	доколку станува збор за определени околности значајни за оценка на ризикот кои договарачот на осигурувањето неточно ги пријавил или ги премолчил, а кои во моментот на склучување на договорот на осигурувачот му биле познати или не можеле да му останат непознати
3.	доколку станува збор за определени околности значајни за оценка на ризикот кои договарачот на осигурувањето неточно ги пријавил или ги премолчил, а кои во моментот на склучување на договорот на осигурувачот не му биле познати или не можеле да му бидат познати
4.	доколку станува збор за определени околности кои договарачот на осигурувањето неточно ги пријавил или ги премолчил, а кои не биле значајни за оценка на ризикот, и кои во моментот на склучување на договорот на осигурувачот му биле познати или не можеле да му останат непознати
5.	доколку станува збор за било какви околности кои не биле благовремено пријавени

Паричниот износ што договарачот на осигурувањето врз основа на договорот за осигурување или врз основа на закон треба да му го плати на осигурувачот претставува:

1.	награда која произлегува од правната природа на договорот за осигурување
2.	премија на осигурувањето
3.	исплата на штета
4.	исплата на осигурена сума
5.	исплата на ДДВ

Основи на управување со ризик и осигурување

Процесот на преземање ризик може да вклучува подселективно или обновливо преземање ризик кога:

1.	Одредена покриеност е поништлива или обновлива
2.	Одредена покриеност не е поништлива или обновлива
3.	Одредена покриеност е периодична
4.	Одредена покриеност е на повторна проценка
5.	Одредена покриеност е откажана

Класата на посакувани ризици се состои од:

1.	Лица чии што степен на смртност како група е релативно мал
2.	Лица чии што степен на смртност како група е лесно предвидлив
3.	Лица чии што степен на смртност како група е поголем од очекуваниот
4.	Лица чии што степен на смртност како група е поволен
5.	Лица чии што степен на смртност како група е помал од очекуваниот

Стандардната девијација се пресметува како:

1.	Квадратен корен од дисперзијата
2.	Квадратен корен од варијансата
3.	Квадратен корен од дистрибуцијата

4.	Кубен корен од дисперзијата
5.	Кубен корен од варијансата

Иако е комплициран и сложен механизам, осигурувањето има две основни карактеристики:

1.	пренос или поместување на штетите од едно лице на група и споделување на ризикот на еднаква основа меѓу сите членови на групата
2.	намалување на ризикот и споделување на штетите на еднаква основа меѓу сите членови на групата
3.	пренос или поместување на ризикот од едно лице на група и споделување на штетите на еднаква основа меѓу сите членови на групата
4.	пренос или поместување на ризикот од едно лице на група и ликвидирање на штетите на еднаква основа меѓу сите членови на групата
5.	споделување на ризикот од едно лице на група и поместување на штетите на еднаква основа меѓу сите членови на групата

За помалите осигурителни компании пресметување на тарифите вршат:

1.	големите осигурителни компании
2.	компани со кои имаат склучено договор
3.	фирмите за актуарски консалтинг
4.	други осигурителни компании
5.	странските осигурителни компании

Цените во осигурувањето се предмет на:

1.	политиката на компанијата
2.	владина регулатива

3.	договор со конкуренцијата
4.	постојано ревидирање
5.	различни ограничувања

Пресметката на тарифите претставува:

1.	Процесот на предвидување на идните приходи и расходи и нивно распоредување меѓу различни групи на осигуреници
2.	Процесот на предвидување на цените на полисите
3.	Процес на предвидување на идните штети и идните трошоци и нивното распоредување меѓу различни групи на осигуреници
4.	Процесот на предвидување на бојот на нови осигуреници
5.	Процесот на предвидување на промените на условите за осигурување

Индексот на релативна зачестеност на секој можен исход се нарекува:

1.	Дистрибуција на веројатноста
2.	Оценка на веројатноста
3.	Дисперзија
4.	Варијанса
5.	Стандардна девијација

Прогнозата за бројот на загуби и сумата на загубите врз основа на што осигурителните компании ја наплаќаат премијата ја прават:

1.	Менаџерите
----	------------

2.	Агентите
3.	Актуарите
4.	Сметководителите
5.	Брокерите

Степенот на ризик се мери со:

1.	веројатноста на настанување на неповолното отстапување
2.	загубите што се очекува да се случат
3.	степенот на отстапување на предвидувањата
4.	веројатноста да се оствери помала добивка
5.	веројатноста опасноста да е поголема

Директната и индиректната загуба односно штета спаѓаат во:

1.	Лични ризици
2.	Шпекулативни ризици
3.	Имотни ризици
4.	Посебни ризици
5.	Финансиски ризици

Мултипликација на тарифата со бројот на купени единици на заштита ја одредува:

1.	Полисата
2.	Инвестицијата
3.	Тарифата
4.	Трошокот
5.	Премијата

Групната тарифа се применува на:

1.	апликанти коишто имаат одредени разлики
2.	апликанти кај кои се зема предвид искуството од изминатите загуби
3.	апликанти кај кои се земаат предвид приходите
4.	апликанти коишто имаат одредени карактеристики
5.	апликанти кај кои се земаат предвид трошоците

Тарифираните полиси се издаваат на:

1.	<ul style="list-style-type: none"> • подстандардните апликанти
2.	<ul style="list-style-type: none"> • лојалните апликанти
3.	<ul style="list-style-type: none"> • стандардни апликанти

4.	<ul style="list-style-type: none"> • група апликанти
5.	<ul style="list-style-type: none"> • индивидуални апликанти

Кога ќе се каже дека постои ризик, секогаш мора:

1.	со сигурност да се знае дека ќе настане загуба
2.	да има најмалку два можни исхода
3.	со сигурност да се знае дека нема да настане загуба
4.	да има најмалку три можни исхода
5.	со сигурност да се знае дека ќе се стекне добивка

Дистрибуција на веројатноста претставува:

1.	Индексот на релативната застапеност на секој можен исход
2.	Индексот на релативната зачестеност на секој можен исход
3.	Индексот на апсолутната зачестеност на секој можен исход
4.	Индексот на зачестеноста на одреден исход
5.	Индексот на релативната зависност на секој можен исход

Цената наплатена за секоја единица на заштита или изложеност е:

1.	Премија
----	---------

2.	Полиса
3.	Инвестиција
4.	Тарифа
5.	Трошок

Во ситуации каде што постои можност за загуба, но исто така и за добивка, станува збор за:

1.	финансиски ризик
2.	шпекулативен ризик
3.	фундаментален ризик
4.	имотен ризик
5.	ризик од одговорност

Апликацијата што содржи изјава на осигурениот претставува:

1.	основен извор на информации на преземачот на ризик
2.	извештај од комисијата
3.	извор на информации на истражните органи
4.	информација од агент или брокер
5.	дополнување на инспекцискиот извештај

Проценетите тарифи се користат кога:

1.	тарифата се однесува на сите апликанти со одредени карактеристики
2.	не постојат веродостојни статистики или кога единиците на изложеност се толку различни што е невозможно да се споредуваат
3.	се прави споредување помеѓу позитивностите и негативностите на групата
4.	се зема предвид искуството од изминатите загуби
5.	постојат веродостојни статистики или кога единиците на изложеност се многу слични

Бруто премијата е:

1.	оптоварување за покривање на оперативните трошоци
2.	крајната премија што ја плаќа осигурениот
3.	бруто-тарифа
4.	сооднос на очекувани загуби
5.	чиста тарифа

Законот на големите броеви претставува основа за:

1.	минатото искуство на осигурителната компанија
2.	прецизноста на оперативните трошоци на осигурителната компанија
3.	прецизноста на продажбата на осигурителната компанија
4.	проценката на штетите на осигурителната компанија
5.	прецизноста на предвидувањата на осигурителната компанија

Причина за штета е:

1.	ризикот
2.	хазардот
3.	стравот
4.	опасноста
5.	непријатноста

Осигурителните компании наплатуваат премија врз основа на:

1.	направените прогнози за штетите
2.	пресметаните тарифи
3.	одределемиот ризикот
4.	продадените полисите
5.	проценетите штетите

Неодреденоста и загубата се заеднички елементи на:

1.	Очекувањето
2.	Ризикот
3.	Приходот
4.	Инвестицијата
5.	Добивката

Кога некој ќе изјави дека постои ризик во одредена ситуација, тоа значи дека:

1.	постои сигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде поволен
2.	постои несигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде неповолен
3.	постои несигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде поволен
4.	постои сигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде неповолен
5.	непостои несигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде неповолен

Укажувањето на посакуваниот исход кој што е очекуван или на кој се надеваме ги зема предвид:

1.	Индивидуалната и вкупната изложеност на загуби
2.	Индивидуалната и вкупната изложеност на добивки
3.	Индивидуалната можност за загуба или добивка
4.	Вкупната можност за загуба или добивка
5.	Индивидуалната и вкупната изложеност на ризик

Ризиците се класифицирани во следниве групи:

1.	финансиски и нефинансиски, статички и динамички, фундаментални и посебни, и реални и шпекулативни ризици
2.	финансиски и нефинансиски, статистички и динамички, фундаментални и посебни, и чисти и шпекулативни ризици
3.	финансиски и нефинансиски, статички и динамички, основни и посебни, и чисти и шпекулативни ризици

4.	финансиски и нефинансиски, статички и динамички, фундаментални и посебни, и чисти и шпекулативни ризици
5.	парични и непарични, статички и динамички, фундаментални и посебни, и чисти и шпекулативни ризици

Постојат неколку начини за справување со ризикот, и тоа:

1.	издржување, пренесување, споделување или намалување
2.	избегнување, пренесување, споделување или намалување
3.	избегнување, задржување, пренесување, споделување или намалување
4.	избегнување, задржување, пренесување или намалување
5.	избегнување, задржување, пренесување или споделување

Во одредување за исплата или оспорување на штетата, проценителот треба да ја следи процедура што се состои од следниве чекори:

1.	испитување на штетата, докази за штетата, плаќање или оспорување на штетата
2.	пријавување на штетата, обезбедување докази за штетата, плаќање на штетата
3.	докажување за штетата, обезбедување финансиски средства, плаќање на штетата
4.	пријавување на штетата, истрага, докази за штетата, плаќање или оспорување на штетата
5.	анализирање на штетата, докази за штетата, плаќање или оспорување на штетата

Кога во одредена ситуација постои несигурност за крајниот резултат и постои можност тој да биде неповолен, станува збор за:

1.	Постоење опасност
2.	Постоење хазард
3.	Постоење ризик
4.	Постоење расход
5.	Постоење загуба

Неодреденоста и загубата се заеднички елементи во дефиницијата за:

1.	Неизвестост
2.	Загуба
3.	Опасност
4.	Ризик
5.	Хазард

Во одредена ситуација не постои ризик кога:

1.	Со сигурност може да ја определиме штетата
2.	Со сигурност знаеме дека ќе настане штета
3.	Со сигурност може да ја предвидеме штетата
4.	Со сигурност може да ја пресметаме штетата
5.	Со сигурност може да ја пренесеме штетата

Во одредена ситуација не постои ризик кога:

1.	Со сигурност може да ја определиме штетата
2.	Со сигурност знаеме дека ќе настане штета
3.	Со сигурност може да ја предвидеме штетата
4.	Со сигурност може да ја пресметаме штетата
5.	Со сигурност може да ја пренесеме штетата

Неповолната девијација од посакуваниот исход, кој се очекува или на кој се надеваме претставува состојба во која:

1.	Не постои можност за ризик
2.	Постои можност за ризик
3.	Постои можност за загуба
4.	Не постои можност за загуба
5.	Постои можност за hazard

Кога веројатноста за некој настан е помеѓу 0 и 1, тогаш:

1.	Ризикот не постои
2.	Ризикот е помал
3.	Ризикот не може да се избегне
4.	Ризикот е поголем
5.	Ризикот може да се избегне

Друштвата за осигурување при пресметувањето на опсегот на грешка прават:

1.	Прогнози на штетите
2.	Пресметување на тарифите
3.	Наплатување на премијата
4.	Определување на ризикот
5.	Проценување на штетите

Физичките својства што ја зголемуваат шансата за штета од различни опасности се:

1.	Физички ризици
2.	Физички опасности
3.	Физички загуби
4.	Физички субјекти
5.	Физички хазарди

Моралниот хазард е пример за:

1.	Сериозност на загубите
2.	Синдром на длабок џеб
3.	Зачестеност на загубите
4.	Синдром на финансиска загуба
5.	Динамички ризик

Ризиците што ги вклучуваат штетите што би настанале дури и да нема промени во економијата се:

1.	Нефинансиски ризици
2.	Шпекулативни ризици
3.	Имотни ризици
4.	Статички ризици
5.	Посебни ризици

Индивидуалните настани се вклучени во:

1.	Личните ризици
2.	Статичките ризици
3.	Финансиските ризици
4.	Посебните ризици
5.	Шпекулативните ризици

За справување со фундаменталните ризици повеќе одговорност има:

1.	Претпријатието
2.	Осигурителната компанија
3.	Поединецот
4.	Општеството
5.	Група поединци

Ризикот кој доброволно се прифаќа поради неговата дводимензионална природа, која вклучува и можност за добивка е:

1.	чист ризик
2.	шпекулативен ризик
3.	посебен ризик
4.	фундаментален ризик
5.	финансиски ризик

Свесно или несвесно може да биде:

1.	Задржувањето на ризикот
2.	Одбегнувањето со ризикот
3.	Одговорноста за штетата
4.	Веројатноста за ризикот
5.	Тарифирањето на ризикот

Спречувањето на загубата и контрола се начини за:

1.	Намалување на ризикот
2.	Елиминирање на ризикот
3.	Контрола на ризикот
4.	Справување со ризикот
5.	Задржување на ризикот

Осигурувањето ја намалува веројатноста за финансиска загуба на индивидуата, но:

1.	Не ја намалува материјалната загуба
2.	Не влијае врз веројатноста на случување
3.	Не ја елиминира сигурноста дека настанот ќе се случи
4.	Не ја намалува несигурноста дали настанот ќе се случи
5.	Не влијае врз фреквенцијата на случување

Полиси со додаден ризик се издаваат на:

1.	стандардни апликанти
2.	лојалните апликанти
3.	група апликанти
4.	индивидуални апликанти
5.	подстандардните апликанти

За апликанти коишто имаат одредени заеднички карактеристики се применува:

1.	Проценета тарифа
2.	Индивидуална тарифа
3.	Споредбена тарифа
4.	Тарифа врз база на искуство
5.	Групна тарифа

Имотните ризици вклучуваат два различни типа на загуба:

1.	Директна и индиректна
2.	Фундаментална и посебна
3.	Финансиска и чиста
4.	Нефинансиска и шпекулативна
5.	Одговорна и неодговорна

Цената по единица на осигурување е:

1.	Осигурителна полиса
2.	Осигурителна загуба
3.	Осигурителна тарифа
4.	Осигурителна премија
5.	Осигурителна добивка

Концентрацијата на вредностите што го прават просекот и големината на примерокот ја одредуваат:

1.	Големината на границите за грешка
2.	Големината на остварениот приход
3.	Големината на трошоците
4.	Големината на тарифите
5.	Големината на премијата

Предмет на владина регулатива во осигурувањето се:

1.	Тарифите
2.	Полисите
3.	Премијата
4.	Трошоците
5.	Цените

Предвидувањето на идните штети и идните трошоци, како и нивното распоредување меѓу различни групи на осигуреници претставува:

1.	Пресметка на премијата
2.	Пресметка на трошоците
3.	Пресметка на цените
4.	Пресметка на тарифите
5.	Пресметка на полисите

Осигурениците без рестрикција во полисите за кои не се бараат повисоки тарифи претставуваат:

1.	Стандардни ризици
2.	Искусствени ризици
3.	Подстандардни ризици
4.	Споредбени ризици
5.	Рестриktivни ризици

Селектирањето и класификацијата на изложеностите претставува процес на:

1.	Пресметка на тарифите
2.	Преземање ризик
3.	Проценка на трошоците
4.	Пресметка на премиите
5.	Предвидување на ризикот

Лицето што ја проценува штетата, ја испитува одговорноста и висината на исплатата се нарекува:

1.	Превземач
2.	Актуар
3.	Брокер
4.	Застапник
5.	Проценувач

Основен извор на информации на преземачот на ризик е:

1.	Услужниот записник
2.	Апликацијата
3.	Пријавата
4.	Договорот
5.	Полисата

Индексот на релативната зачестеност на секој можен исход претставува:

1.	Дистрибуција на веројатноста
2.	Дисперзија
3.	Стандардна девијација
4.	Нормална дистрибуција
5.	Варијанса

Актуарите ја прават прогнозата за:

1.	Големината на загубите врз основа на што ослигурителните компании ја наплаќаат премијата ја прават
2.	Структурата на загубите врз основа на што ослигурителните компании ја наплаќаат премијата ја прават
3.	Бројот на загуби на загубите врз основа на што ослигурителните компании ја наплаќаат премијата ја прават
4.	Сумата на загубите врз основа на што ослигурителните компании ја наплаќаат премијата ја прават
5.	Бројот на загуби и сумата на загубите врз основа на што ослигурителните компании ја наплаќаат премијата ја прават

Чистата премија претставува:

1.	делот од тарифата што е наменет за покривање на трошоците од штетите кога е изразен во проценти
2.	делот од тарифата што е наменет за покривање на трошоците од штетите кога е изразен во пари
3.	делот од премијата што е наменет за покривање на трошоците од штетите кога е изразен во пари
4.	делот од премијата што е наменет за покривање на трошоците од штетите кога е изразен во проценти
5.	делот од тарифата што е наменет за покривање на трошоците од полисите кога е изразен во пари

Фирмите за актуарски консалтинг вршат пресметување на тарифите за:

1.	големите осигурителни компании
2.	компани со кои имаат склучено договор
3.	помалите осигурителни компании
4.	други консалтинг компании
5.	странските осигурителни компании

Луѓето со ризикот може да се справат на следниве начини:

1.	Да го пренесат, да го споделат, да го задржат или да го намалат
2.	Да го избегнат, да го пренесат, го споделат или го намалат
3.	Да го пренесат, да го задржат, да го споделат или да го намалат
4.	Да го избегнат, да го задржат, да го пренесат, да го споделат или да го намалат
5.	Да го избегнат, да го задржат, да го пренесат или да го намалат

Класифицијата на ризиците може да се направи на повеќе начини, и тоа:

1.	финансиски и материјални, статички и динамички, фундаментални и посебни, и чисти и шпекулативни ризици
2.	финансиски и нефинансиски, статистички и динамички, фундаментални и посебни, и чисти и шпекулативни ризици
3.	финансиски и нефинансиски, статички и динамички, фундаментални и посебни, и одредени и шпекулативни ризици
4.	финансиски и нефинансиски, статички и динамички, фундаментални и посебни, и чисти и шпекулативни ризици
5.	финансиски и материјални, статички и динамички, фундаментални и општи, и чисти и шпекулативни ризици

Ризикот е состојба во која постои можност за:

1.	неповолна девијација од непосакуваниот исход, кој се очекува или на кој се надеваме
2.	поволна девијација од непосакуваниот исход, кој се очекува или на кој се надеваме
3.	неповолна девијација од посакуваниот исход, кој се очекува или на кој се надеваме
4.	неповолна девијација од посакуваниот исход, кој не се очекува или на кој не се надеваме
5.	поволна девијација од посакуваниот исход, кој не се очекува или на кој не се надеваме

Кога некој ќе изјави дека постои ризик во одредена ситуација, тоа значи дека:

1.	постои несигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде неповолен
2.	постои несигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде поволен
3.	постои сигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде неповолен
4.	непостои несигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде неповолен
5.	постои сигурност за крајниот резултат и дека постои можност тој да биде поволен

Како се нарекува индексот на релативната зачестеност на секој можен исход ?

1.	априори веројатност
2.	дистрибуција на веројатноста
3.	апостериори веројатност
4.	дистрибуција на исходот
5.	дистрибуција на примерокот

Процедурата што треба проценителот да ја следи при носење одлука за исплата или одбивање на штетата е составена од следниве чекори:

1.	пријавување на штетата, докажување за штетата, обезбедување финансиски средства, плаќање на штетата
2.	пријавување на штетата, истрага, докази за штетата, плаќање или оспорување на штетата
3.	анализирање на штетата, истрага, докази за штетата, плаќање или оспорување на штетата
4.	испитување на штетата, истрага, докази за штетата, плаќање или оспорување на штетата
5.	пријавување на штетата, обезбедување докази за штетата, плаќање на штетата

Премијата може да се одреди доколку се направи:

1.	мултипликација на тарифата со бројот на купени единици на заштита
2.	мултипликација на провизијата со бројот на единиците на заштита
3.	мултипликација на трочоците за продадените единици на заштита
4.	мултипликација на тарифата со бројот на продадени единици на заштита
5.	мултипликација на тарифата со бројот на осигуреници

Тарифата всушност претставува цена која се наплатува:

1.	За секоја продадена осигурителна услуга
2.	Врз основа на предвидување
3.	За секоја единица на заштита или изложеност
4.	За секоја настаната штета
5.	За секоја издадена полиса

При претворањето на чистата премија во бруто-тарифа мора да се земат предвид различните класи на трошоци, и тоа:

1.	провизии, вкупни административни трошоци, даноци на премии, профит и непредвидени трошоци
2.	провизии, трошоци за набавка, даноци на премии, профит и непредвидени трошоци
3.	трошоци за набавка, вкупни административни трошоци, даноци на премии, профит и непредвидени трошоци
4.	провизии, трошоци за набавка, вкупни административни трошоци, даноци на премии, профит и непредвидени трошоци
5.	провизии, трошоци за набавка, вкупни административни трошоци, профит и непредвидени трошоци

Штетата произлезена од ризикот мора да биде:

1.	неопределена, мерлива, неочекувана или случајна
2.	определена, мерлива, неочекувана или предвидена
3.	определена, мерлива, неочекувана или случајна
4.	определена, немерлива, неочекувана или случајна
5.	определена, мерлива, очекувана или случајна

Основните карактеристики на осигурувањето се:

1.	пренос или поместување на ризикот од едно лице на група и споделување на штетите на пропорционално меѓу сите членови на групата
2.	пренос или поместување на ризикот од едно лице на група и споделување на штетите на еднаква основа меѓу сите членови на групата
3.	отстапување на ризикот од едно лице на друго и пренесување на штетите на другото лице
4.	распределување на ризикот на членовите на групата група и споделување на штетите на еднаква основа меѓу сите членови на групата

5.	пренос или поместување на ризикот од едно лице на друго и споделување на штетите на еднаква основа
----	--

Двата вида на штети што ги вклучуваат имотните ризици се:

1.	финансиска и нефинансиска штета
2.	материјална и нематеријална штета
3.	директна и индиректна штета
4.	лична и колективна штета
5.	индивидуална и општа штета

Можноста за заработка на приход која е содржана кај личните ризици подлежи на следниве опасности:

1.	одбивање на работни активности, зависност на стари години, болест или инвалидитет и невработеност
2.	прерана смрт, болест или инвалидитет, нестручност за работа и невработеност
3.	зависност на стари години, болест или инвалидитет и невработеност
4.	прерана смрт, зависност на стари години, и невработеност
5.	прерана смрт, зависност на стари години, болест или инвалидитет и невработеност

Ако во одредена ситуација постои шпекулативниот ризик тогаш постои можност:

1.	за загуба, без никаква добивка
2.	за загуба, но исто така и за добивка
3.	само за добивка
4.	ниту за загуба, ниту за добивка
5.	само за загуба

Посебните ризици вклучуваат штети од:

1.	промени во економијата
2.	погрешна алокација на ресурсите
3.	неперсонално потекло и последици
4.	нечесноста на други лица
5.	индивидуални настани

Штетите што ги покриваат статичките ризици може да настанат:

1.	како последица на инфлацијата
2.	дури и да нема промени во економијата
3.	како резултат од промените на цените
4.	како резултат од промената на производството
5.	од промена на приходот

Синдром на длабок џеб е пример за:

1.	фундаментален ризик
2.	физички хазард
3.	морален хазард
4.	посебен ризик
5.	хазард заради морал

Физичките хазарди содржат физички својства што:

1.	ја намалуваат шансата за штета од одредени опасности
2.	ја отстрануваат можноста за штета од одредени опасности
3.	ја избегнуваат шансата за штета од различни опасности
4.	ја зголемуваат шансата за штета од различни опасности
5.	ја зголемуваат шансата за заштита од различни опасности

Осигурителните компании прават прогнози за штетите, но исто така:

1.	ги пресметуваат тарифите
2.	наплатуваат премија
3.	го одредуваат ризикот
4.	го пресметуваат опсегот на грешка
5.	ги проценуваат штетите

Осигурителните компании прават прогнози за штетите, но исто така:

1.	ги пресметуваат тарифите
2.	наплатуваат премија
3.	го одредуваат ризикот
4.	го пресметуваат опсегот на грешка
5.	ги проценуваат штетите

Ризикот е помал ` додека веројатноста за штета е:

1.	поголема од 1
2.	поголема од 0,1
3.	помала од 1
4.	помала од 0,1
5.	помала од 10

Степенот на ризик се мери со:

1.	веројатноста на настанување на неповолното отстапување
2.	веројатноста дека нема да настане загуба
3.	веројатноста од можноста да се предвиди загубата
4.	веројатноста дека ќе има добивка
5.	веројатноста од можноста да се предвиди добивката

Фактот дека исходот од кој било настан може да биде поинаков од оној на кој се надеваме, ја содржи можноста за:

1.	намалување на штетата
2.	избегнување на ризикот
3.	штета или ризик

4.	поголема добивка
5.	поголема загуба

Во кој случај не постои ризик?

1.	кога со сигурност знаеме дека нема да настане штета
2.	кога со сигурност знаеме дека ќе имаме добивка
3.	кога со сигурност знаеме дека ќе настане штета
4.	кога со сигурност знаеме дека штетата нема да е голема
5.	кога со сигурност знаеме дека штетата ќе е мала

Ризикот го формираат:

1.	индивидуалните надежи дека ќе се случи незгода и можноста дека оваа надеж ќе се исполни
2.	индивидуалните надежи дека нема да се случи незгода и можноста дека оваа надеж нема да се исполни
3.	индивидуалните надежи дека нема да се случи незгода и неможноста дека оваа надеж нема да се исполни
4.	индивидуалните надежи дека нема да се случи незгода и можноста дека оваа надеж ќе се исполни
5.	индивидуалните надежи дека ќе се случи незгода и можноста дека оваа надеж нема да се исполни

Основниот извор на информации на преземачот на ризик е:

1.	извештај од комисијата
2.	апликацијата што содржи изјава на осигурениот
3.	физички испитувања или инспекции

4.	биороа за информации
5.	информација од агент или брокер

Како се нарекува застапникот, односно агентот за осигурување?

1.	директен преземач на ризик
2.	личност што дава помош при пресметка на тарифите
3.	услужен преземач на ризик
4.	теренски преземач на ризик
5.	личност што дава помош при изработка на полисите

Специјалниот агент е техничар којшто работи како медијатор меѓу:

1.	одделот за маркетинг и клиентите
2.	одделот за пресметка на штети и застапниците
3.	одделот за „производство“ и застапниците
4.	одделот за „производство“ и осигурениците
5.	одделот за продажба и застапниците

Планот за ретроспективни тарифи е:

1.	самотарифирачка програма во која вистинските штети за времетраењето на полисата ја одредуваат вкупната премија за осигурителната компанија
2.	план за крајната премија за осигурениот каде се употребува искуството за минатите штети
3.	самотарифирачка програма во која вистинските штети за времетраењето на полисата ја одредуваат крајната премија за покритието, предмет на минимум и максимум

4.	програма во која финансиските штети за времетраењето на полисата ја одредуваат добивката на осигурителната компанија
5.	план на тарифите врз база на попрецизно мерење на карактеристиките на индивидуата

Во случај кога не постојат веродостојни статистики или кога единиците на изложеност се толку различни што е невозможно да се оформи група се користат:

1.	споредбени тарифи
2.	ретроспективни тарифи
3.	тарифи врз база на искуство
4.	проценетите тарифи
5.	групни тарифи

Како се нарекува крајната премија што ја плаќа осигурениот:

1.	чиста тарифа
2.	чиста провизија
3.	бруто премија
4.	бруто-тарифа
5.	чиста премија

Осигурување живот

Кој од следните производи на животното осигурување има извесен иден ризик:

1.	Ризико осигурување
2.	Кредитно животното осигурување
3.	Одложена рента
4.	Мешовито осигурување
5.	Одложено осигурување во случај на смрт

Покрај осигурувањето, животното осигурување вклучува и:

1.	Штедење
2.	Трошење
3.	Исклучување на осигурена сума
4.	Недостаток на опции
5.	Менаџерски додаток

Во кој период од животното осигурување осигурителот може да издвои штедна компонента за инвестирање

1.	Кога природната премија е пониска од просечната
2.	Кога просечната премија е пониска од природната
3.	Кога ќе се поклопат природната и просечната премија
4.	Кога ризикот за смрт е зголемен
5.	Не може да се издвојува штедна компонента за инвестирање

Зошто развиеното осигурување на живот се стимулира како стопански и социјално најзначаен вид на осигурување?

1.	Поради заштита на осигурениците
2.	Поради долгите рокови на осигурувањето
3.	Поради типот на преземени ризици
4.	Поради значајната акумулација на финансиски средства на почетокот
5.	Поради осигурителната компонента

Како основа за пресметување на нето техничката премија се користат:

1.	Таблиците на смртност и каматните стапки
2.	Таблиците на смртност и Законот за големите броеви
3.	Теоријата на веројатност и Законот за големите броеви
4.	Само каматните стапки
5.	Само таблиците на смртност

Која детерминанта се смета за најрелевантна за развој на животното осигурување?

1.	Монетарните услови
2.	Развиеноста на социјалното осигурување
3.	Висината на националниот доход на земјата
4.	Висината на националниот доход на земјата Степенот на организираност на осигурителните институции
5.	Склоноста кон штедење

Влијанието на инфлацијата врз развојот на животното осигурување се разгледува

1.	Преку висината на националниот доход
2.	Преку развиеноста на социјалното осигурување
3.	Преку монетарната стабилност
4.	Преку довербата на осигурениците
5.	Преку степенот на едуцираност на осигурениците

Која од следните детерминанти е објективна?

1.	Висината на националниот доход
2.	Степен на образование
3.	Културно ниво
4.	Склоност кон штедење
5.	Национална припадност

Осигурената сума ја исплаќа:

1.	Осигурителот
2.	Договарачот за осигурување
3.	Осигуреното лице
4.	Корисникот на осигурувањето
5.	Корисникот на осигурената сума

Ако со еден договор за животно осигурување се осигурале две лица, станува збор за

1.	Класично животно осигурување
2.	Заемно осигурување
3.	Менаџерско осигурување
4.	Групно осигурување
5.	Неживотно осигурување

Ако договорачот на осигурување истовремено не е осигурено лице, писмена согласност за животно осигурување се бара од:

1.	Осигурителот
2.	Агенцијата за супервизија на осигурувањето
3.	Осигуреното лице
4.	Корисникот на осигурување
5.	Не е потребна согласност

Наместо износ на природна премија, кај животното осигурување се уплатува:

1.	Ризико премија
2.	Штедна премија
3.	Просечна премија
4.	Натпросечна премија
5.	Комбинирана премија

Кој тип на премија е во склад со начелото на еквиваленција?

1.	(Нето) техничка премија
2.	Бруто премија
3.	Штедна премија
4.	Ризико премија
5.	Просечна премија

Која од следните детерминанти е од делот на организациски

1.	Бруто домашен производ
2.	Монетарна стабилност
3.	Развиено социјално осигурување
4.	Добри и лоши искуства од претходен период
5.	Склоност кон штедење

Кој ја утврдува горната (максималната) граница за осигурена сума без лекарски преглед:

1.	Осигурителот
2.	Осигуреното лице
3.	Договорот на осигурување
4.	Корисникот на осигурување
5.	Нема горна граница

Каде е утврден минималниот временски период за кој е потребно да се плати премијата за да се стекне правото на откуп

1.	Во Општите услови за животно осигурување
2.	Во посебните услови за животно осигурување
3.	Во Законот за облигациски односи
4.	Во Законот за парнична постапка
5.	Во Законот за супервизија на осигурувањето

Во кој закон се бара условите за откуп, како и начинот на кој се пресметува откупната вредност да бидат познати и наведени во полисата

1.	Во Општите услови за животно осигурување
2.	Во посебните услови за животно осигурување
3.	Во Законот за облигациски односи
4.	Во Законот за парнична постапка
5.	Во Законот за супервизија на осигурувањето

Каде е утврдена горната граница на старост (над 65 години) до која може да се договори траењето на осигурувањето на животот

1.	Во Општите услови за животно осигурување
2.	Во посебните услови за животно осигурување
3.	Во Законот за облигациски односи
4.	Во Законот за парнична постапка
5.	Во Законот за супервизија на осигурувањето

Кој ја определува висината на откупот?

1.	Осигурителот врз основа на дадени табели
2.	Осигуреното лице
3.	Договоработ на осигурување
4.	Корисникот на осигурување
5.	Определен е со закон

Кој го определува износот на капитализација?

1.	Осигурителот врз основа на дадени табели
2.	Осигуреното лице
3.	Договоработ на осигурување
4.	Корисникот на осигурување
5.	Определен е со закон

Со изменување на траењето на осигурувањето откупната вредност:

1.	Е во константни годишни рати
2.	Се намалува во текот на осигурувањето како што се намалува обврската на договоработ на осигурувањето
3.	Се зголемува
4.	Договоработ на осигурувањето може да ја променува
5.	Осигуреното лице може да ја промени

Опцијата за осигурителност им овозможува на осигурениците

1.	Премин кон друг вид на осигурување
2.	Промена на траењето на осигурувањето
3.	Обнова на осигурувањето без повторен медицински преглед
4.	Промена на осигурениот износ
5.	Промена на премијата

Кај ризико осигурувањето кое се користи како покритие за кредит осигурениот износ

1.	Се зголемува
2.	Се намалува
3.	Останува константен
4.	Е поврзан со индексот на пораст на трошоците за живот
5.	Се зголемува за фиксен износ

Во кој период од осигурувањето природната премија е пониска од просечната (животно осигурување):

1.	На почетокот од осигурувањето
2.	На крајот од осигурувањето
3.	На средина од осигурувањето
4.	Цело време
5.	Нема таков период

Кои трошоци се пресметуваат во бруто премијата кај животното осигурување како додаток на техничката премија:

1.	Аквизициони, инкасо и административни трошоци
2.	Инкасо и оуткасо
3.	Трошоци за набавка
4.	Административни, режиски и патни
5.	Се пресметува фиксен процент од техничката премија

Што се случува со средствата што се издвојуваат како штедна компонента од животното осигурување која се користи за инвестиции

1.	Цело време опаѓаат, па кога природната премија ќе се изедначи со просечната веќе нема можност за издвојување средства за инвестирање
2.	Цело време растат, како што расте природната премија
3.	Се зголемуваат со одреден процент
4.	Се поврзани со индекс
5.	Нема штедна компонента

Кај кредитното животно осигурување кој ризик е опфатен:

1.	Ризикот за смрт
2.	Ризикот за доживување
3.	И двата ризици
4.	Ризик од инвалидитет
5.	Ризик од губење на работа

Како се определува премијата на зголемен ризик, според посебните услови:

1.	Врз основа на поголема пристапна старост
2.	Врз основа на други таблици на смртност
3.	Врз основа на пресметка на повисока камата
4.	Врз основа на таблиците на смртност на другиот пол
5.	Нема разлика во премиите

Премијата за осигурување ја плаќа:

1.	Осигурителот
2.	Договарачот за осигурување
3.	Осигуреното лице
4.	Корисникот на осигурувањето
5.	Корисникот на осигурената сума

Кој ја утврдува горната (максималната) граница за осигурена сума со лекарски преглед:

1.	Осигурителот
2.	Осигуреното лице
3.	Договарачот на осигурување
4.	Корисникот на осигурување
5.	Нема горна граница

Кој вид на осигурување во развиените држави зазема централно место

1.	Животно
2.	Неживотно
3.	Здравствено
4.	Имотно
5.	Автомобилско

Кој вид на осигурување нуди можност за штедење

1.	Животно
2.	Неживотно
3.	Здравствено
4.	Имотно
5.	Автомобилско

Колкав број на осигурени ризици има кај животното осигурување

1.	1	
2.	2	
3.	3	
4.	5	
5.	7	

Ако сакаме осигурување кое ќе стумулира инвестиции, би го фаворизирале следниот вид:

1.	Животно
2.	Неживотно
3.	Здравствено
4.	Имотно
5.	Автомобилско

Во кој од следните случаи не постои осигурлив интерес за животно осигурување

1.	Осигурување на брачен партнер
2.	Осигурување на свое дете
3.	Осигурување на вработено лице од страна на работодавач
4.	Осигурување на близок пријател
5.	Осигурување на топ менаџмент

Средствата кои се потребни за да се изврши идната обврска на осигурителот се:

1.	Математичка резерва
2.	Статистичка резерва
3.	Осигурена сума
4.	Премија на осигурување
5.	Откупна вредност

Каква НЕ може да биде природната премија

1.	Помала од просечната
2.	Поголема од просечната
3.	Иста со просечната
4.	Континуирана во текот на времето
5.	Променлива во текот на времето

Како се пресметува веројатноста за смрт во одреден период

1.	Преку таблиците за смртност
2.	Преку анкета на осигуреното лице
3.	Преку таблиците на витална статистика
4.	Преку законот за малите броеви
5.	Не може да се пресмета веројатност за смрт во одреден период

Таблиците на смртност се:

1.	Дадени еднаш за секогаш
2.	Идентични за која и да било држава
3.	Базирани на законот за големите броеви
4.	Детерминирани од животните навики на поединецот
5.	Неважни кај животното осигурување

Техничката основа за изработка на тарифи за осигурување на живот ја сочинуваат

1.	Таблицата на смртност и таблицата на доживување
2.	Таблиците на смртност и предвидувањето на идните вредности
3.	Таблиците на смртност и пресметаните каматни стапки
4.	Премијата и осигурената сума
5.	Осигурената сума и математичката резерва

Кои се двете групи на детерминанти кај животното осигурување

1.	Економско-социјални и штедни
2.	Економско-социјални и организациски
3.	Економско-социјални и технички
4.	Економско-социјални и математички
5.	Ризични и штедни

Кај која од следните детерминанти на животното осигурување постои висока и позитивна корелација со развојот на истото

1.	Висина на национален доход
2.	Степен на вработеност
3.	Степен на образование
4.	Склоност кон штедење
5.	Старост на населението

Кај кој вид на животно осигурување се осигуруваат две лица со една полиса

1.	Индивидуално
2.	Заемно
3.	Колективно
4.	Биномно
5.	Терцијарно

Кај кој вид на животно осигурување има осигурено лице и соосигурено лице

1.	Индивидуално
2.	Заемно
3.	Колективно
4.	Биномно
5.	Терцијарно

Кој ја утврдува горната граница на висината на осигурената сума кај животното осигурување

1.	Осигурителот
2.	Осигуреното лице
3.	Договарачот на осигурувањето
4.	Корисникот на осигурувањето
5.	Нема горна граница

Како се утврдува здравствената способност на осигурениот кај осигурувањето без лекарски

1.	Преку одговор на прашања кои се дел од понудата
2.	Преку доставување на медицинска документација
3.	Преку усна изјава на осигуреното лице
4.	Преку увид во лични податоци за осигуреното лице
5.	Нема потреба да се утврди здравствена способност

Како се нарекува редуцираната осигурена сума поради престанок на плаќање на премијата што се исплаќа на крај од осигурувањето

1.	Премија
2.	Откуп
3.	Капитализација
4.	Реосигурена сума
5.	Ануитет

Можноста и начинот на осигурување лица постари од 65 години се уредуваат во

1.	Општите услови за осигурување на живот
2.	Посебните услови за осигурување на живот со зголемени ризици
3.	Комплексните услови за осигурување на живот
4.	Посебен Закон за животно осигурување
5.	Нема можност за осигурување на лица постари од 65 години

Кај животното осигурување лицата кои не се потполно здрави можат да бидат осигурени во согласност со:

1.	Општите услови за осигурување на живот
2.	Посебните услови за осигурување на живот со зголемени ризици
3.	Комплексните услови за осигурување на живот
4.	Посебен Закон за животно осигурување
5.	Нема можност за осигурување на лица кои не се потполно здрави

Кај кој вид на осигурување не може да се бара наплата на премијата по судски пат?

1.	Животно
2.	Неживотно
3.	Здравствено
4.	Имотно
5.	Автомобилско

Кредитното животно осигурување во основа е:

1.	Доживотно осигурување во случај на смрт
2.	Привремено осигурување во случај на смрт
3.	Мешовито осигурување
4.	Осигурување во случај на доживување
5.	Различен вид на осигурување од сите претходно наведени

Кај кој од следните видови животно осигурување е опфатен ризикот за доживување на одредена старост

1.	Доживотно осигурување во случај на смрт
2.	Привремено осигурување во случај на смрт
3.	Мешовито осигурување
4.	Кредитно животно осигурување
5.	Ризико осигурување

Кој од следните видови на осигурување нема утврден рок на траење

1.	Доживотно осигурување во случај на смрт
2.	Привремено осигурување во случај на смрт
3.	Мешовито осигурување
4.	Кредитно животно осигурување
5.	Ризико осигурување

Кај кој од следните видови животно осигурување е опфатен ризикот за доживување на одредена старост

1.	Доживотно осигурување во случај на смрт
2.	Привремено осигурување во случај на смрт
3.	Мешовито осигурување
4.	Кредитно животно осигурување
5.	Ризико осигурување

Кој од следните видови на осигурување нема утврден рок на траење

1.	Доживотно осигурување во случај на смрт
2.	Привремено осигурување во случај на смрт
3.	Мешовито осигурување
4.	Кредитно животно осигурување
5.	Ризико осигурување

Кој производ на животно осигурување се разгледува како да е од два дела: пред почетокот на осигурувањето, како осигурување во случај на доживување, и после почетокот на исплатата, како неодложена рента

1.	Одложена рента
2.	Привремена рента
3.	Доживотно осигурување во случај на смрт
4.	Привремено осигурување во случај на смрт
5.	Мешовито осигурување

Која опција кај животно осигурување нуди право на зголемување на осигурената сума

1.	Опција за префрлање
2.	Опција за обновување
3.	Опција за поништување
4.	Опција – осигурителност
5.	Опција за повторување

Кои се двете страни на договорот за осигурување кај животното осигурување

1.	Осигурителот и осигуреното лице
2.	Осигурителот и корисникот на осигурувањето
3.	Осигурителот и договарачот на осигурувањето
4.	Договарачот на осигурувањето и осигуреното лице
5.	Корисникот на осигурувањето и осигуреното лице

Влијанието на инфлацијата врз развојот на животното осигурување се разгледува

1.	Преку висината на националниот доход
2.	Преку развиеноста на социјалното осигурување
3.	Преку монетарната стабилност
4.	Преку довербата на осигурениците
5.	Преку организираноста на компаниите за животно осигурување

Осигурената сума ја исплаќа:

1.	Осигурителот
2.	Договарачот за осигурување
3.	Осигуреното лице
4.	Корисникот на осигурувањето
5.	Фондот за осигурување

Премијата за осигурување ја плаќа:

1.	Осигурителот
2.	Договарачот за осигурување
3.	Осигуреното лице
4.	Корисникот на осигурувањето
5.	Фондот за осигурување

Животното осигурување поради долгорочноста на осигурувањето успешно ги комбинира:

1.	Осигурувањето и обезбедувањето на осигурена сума
2.	Осигурувањето и обезбедување на откупна вредност
3.	Осигурувањето и штедењето
4.	Штедењето и гарантираната исплата
5.	Откупот и капитализацијата

Кои основни ризици се предмет на осигурување кај животното осигурување

1.	Престанок на животот и доживување на дефинирана старост
2.	Престанок на живот и здравствено осигурување
3.	Престанок на живот и одговорност
4.	Престанок на живот и лична рента
5.	Само престанок на живот

Кај животното осигурување за разлика од неживотното ризикот е:

1.	Иден и неизвесен
2.	Само неизвесен
3.	Иден и извесен
4.	Иден и независен
5.	Не се анализира ризикот

Кои се двете страни на договорот за осигурување кај животното осигурување

1.	Осигурителот и осигуреното лице
2.	Осигурителот и корисникот на осигурувањето
3.	Осигурителот и договарачот на осигурувањето
4.	Договарачот на осигурувањето и осигуреното лице
5.	Договарачот на осигурувањето и корисникот на осигурувањето

Зошто развиеното осигурување на живот се стимулира како стопански и социјално најзначаен вид на осигурување?

1.	Поради заштита на осигурениците
2.	Поради долгите рокови на осигурувањето
3.	Поради типот на преземени ризици
4.	Поради значајната акумулација на финансиски средства на почетокот
5.	Поради опциите и гаранциите

Како основа за пресметување на нето техничката премија се користат:

1.	Таблиците на смртност и каматните стапки
2.	Таблиците на смртност и Законот за големите броеви
3.	Теоријата на веројатност и Законот за големите броеви
4.	Само каматните стапки
5.	Само Законот за големите броеви

Која детерминанта се смета за најрелевантна за развој на животното осигурување?

1.	Монетарните услови
2.	Развиеноста на социјалното осигурување
3.	Висината на националниот доход на земјата
4.	Степенот на организираност на осигурителните институции
5.	Степенот на образование на населението

Преку која детерминанта се разгледува влијанието на инфлацијата врз развојот на животното осигурување

1.	Преку висината на националниот доход
2.	Преку развиеноста на социјалното осигурување
3.	Преку монетарната стабилност
4.	Преку довербата на осигурениците
5.	Преку организираноста на осигурителните компании

Осигурената сума ја исплаќа:

1.	Осигурителот
2.	Договарачот за осигурување
3.	Осигуреното лице
4.	Корисникот на осигурувањето
5.	Посредникот за осигурување

Премијата за осигурување ја плаќа:

1.	Осигурителот
2.	Договарачот за осигурување
3.	Осигуреното лице
4.	Корисникот на осигурувањето
5.	Посредникот за осигурување

Одредувањето на корисникот на осигурување е право кое припаѓа на:

1.	Осигурителот
2.	Договарачот за осигурување
3.	Осигуреното лице
4.	Корисникот на осигурувањето
5.	Ниту еден од горенаведените

Здравствената состојба на осигуреното лице без лекарски преглед се определува врз основа на:

1.	Увид во неговата здравствена евиденција
2.	Одговор на прашања кои се дел од понудата на осигурителот
3.	Допис од Министерството за здравство
4.	Изјава на нотар
5.	Не е важна неговата здравствена состојба

Лицата кои не се потполно здрави

1.	Се осигуруваат според Општите услови за осигурување
2.	Може да се осигураат според Посебните услови за осигурување
3.	Не може да се осигураат за производ на животно осигурување
4.	Може да платат премија само за одредени производи на животно осигурување
5.	Не мора да исполнуваат некои посебни услови

Плаќањето на премијата за осигурување

1.	Мора да се плаќа за целиот дефиниран период според договорот
2.	Може да се бара да се наплати по судски пат
3.	Мора да се плати во договорениот минимален период
4.	Не може да се бара наплата по судски пат
5.	Мора да се плати во договорениот максимален период

Кој вид на животно осигурување вклучува осигурување од два ризици:

1.	Ризико осигурување
2.	Мешовито осигурување
3.	Доживотно осигурување во случај на смрт
4.	Кредитно животно осигурување
5.	Одложена рента

За кој производ на животно осигурување НЕ е можен откуп на осигурувањето?

1.	Ризико осигурување
2.	Доживотно осигурување во случај на смрт
3.	Осигурување во случај на доживување
4.	Мешовито осигурување
5.	Одложена рента

За кој вид на осигурување не е можна повеќекратна уплата на премија

1.	Ризико осигурување
2.	Доживотно осигурување
3.	Осигурување на неодложена рента
4.	Кредитно животно осигурување
5.	Осигурување на одложена рента

Со изминување на траењето на осигурувањето откупната вредност:

1.	Е во константни годишни рати
2.	Се намалува во текот на осигурувањето како што се намалува обврската на договарачот на осигурувањето
3.	Се зголемува
4.	Договарачот на осигурувањето може да ја променува
5.	Цело време е константна вредност

Опцијата за осигурителност им овозможува на осигурениците

1.	Премин кон друг вид на осигурување
2.	Промена на траењето на осигурувањето
3.	Обнова на осигурувањето без повторен медицински преглед
4.	Промена на осигурениот износ
5.	Промена на откупна вредност

Математичката резерва е:

1.	Делот од премијата што се вложува како штедна премија
2.	Добивка на осигурителната компанија
3.	Средства кои ги има осигурителната компанија како ликвидни кои се користат само при исплата при настанување на штета
4.	Средства во фиксен износ кои осигурителот ги има од почетокот на осигурувањето
5.	Исто што и капитализирана вредност

Исплатата на осигурениот износ е поврзана за судбината на:

1.	Осигурителот
2.	Договоработ на осигурувањето
3.	Осигурениот
4.	Корисникот на осигурувањето
5.	Посредникот

Кој/и од следните видови на осигурување е со неизвесен ризик?

1.	Осигурување во случај на доживување
2.	Неодложена рента
3.	Мешовито осигурување
4.	Доживотно во случај на смрт
5.	Terme Fixe

Кај ризико осигурувањето кое се користи како покрите за кредит осигурениот износ

1.	Се зголемува
2.	Се намалува
3.	Останува константен
4.	Е поврзан со индексот на пораст на трошоците за живот
5.	Нема осигурен износ

Кај капитализацијата доаѓа до:

1.	Престанок на осигурувањето
2.	Промена на траењето на осигурувањето
3.	Обновување на осигурувањето
4.	Престанок на уплата на премија
5.	Промена на висината на премијата

При користење на опциите:

1.	Има задолжителен медицински преглед
2.	Нема дополнителен медицински преглед
3.	Нема ограничување на максималната осигурена сума
4.	Премиите се пресметуваат според посебни ценовници
5.	Доплата за користење на поволноста за опција

Откуп не се исплаќа ако:

1.	Не се исполнети минималните услови за откуп или капитализација
2.	Не се исполнети максималните услови за откуп или капитализација
3.	Нема појава на ризичен настан
4.	Не е завршено осигурувањето
5.	Се работи за мешовито осигурување

Капитализација не се исплаќа ако:

1.	Не се исполнети максималните услови за откуп или капитализација
2.	Нема појава на ризичен настан
3.	Не е завршено осигурувањето
4.	Се работи за осигурување во случај на доживување
5.	Се работи за мешовито осигурување

Според што се разликува мешовитото осигурување во однос на осигурувањето на определен рок (terme fixe)?

1.	Според типот на осигурување
2.	Според траењето на осигурувањето
3.	Според начинот на исплата на средствата
4.	а.Според периодот на исплата на средствата
5.	Според опциите кои што се дефинирани

Зошто се јавува притисокот на нов производ кај животното осигурување

1.	Поради обврската осигурителот да издвои задолжителна резерва за секој нов осигуреник, а уплатената премија не е доволна за таа резерва
2.	Затоа што секој почеток е тежок
3.	Затоа што осигурителот е обврзан да вработи одреден број лица за секој нов производ
4.	Затоа што мора да понуди опции и гаранции
5.	Поради откупните вредности

Ако предвреме се исплати кредит со кредитно животно осигурување зошто нема да се исплати осигурена сума?

1.	Поради типот на осигурување (ризико) кој не предвидува исплата на откупна вредност
2.	Поради типот на осигурување – мешовито осигурување
3.	Поради типот на осигурување – осигурување во случај на доживување
4.	Ќе се исплати одреден износ според откупната вредност
5.	Ќе се исплати капитализирана вредност

Поради која компонента на животното осигурување тоа се стимулира како стопански и социјално најзначаен вид на осигурување:

1.	Поради осигурителната компонента
2.	Поради штедната компонента
3.	Поради откупната компонента
4.	Поради можноста за капитализација
5.	Поради дадените опции и гаранции

Кај кој вид на осигурување ризикот е иден и извесен:

1.	Кај неживотното осигурување
2.	Кај сите видови на животно осигурување
3.	Кај здравственото осигурување
4.	Кај мешовитото осигурување
5.	Кај ризико осигурувањето

Поради долгорочноста на животното осигурување, покрај осигурителна компонента, тоа во себе вклучува и:

1.	Гарантиран износ на премија
2.	Гарантирана исплата на осигурена сума
3.	Штедна компонента
4.	Откупна компонента
5.	Компонента за капитализација

Кај кој вид на осигурување ризикот е иден и извесен:

1.	Кај неживотното осигурување
2.	Кај сите видови на животно осигурување
3.	Кај здравственото осигурување
4.	Кај мешовитото осигурување
5.	Кај ризико осигурувањето

Поради долгорочноста на животното осигурување, покрај осигурителна компонента, тоа во себе вклучува и:

1.	Гарантиран износ на премија
2.	Гарантирана исплата на осигурена сума
3.	Штедна компонента
4.	Откупна компонента
5.	Компонента за капитализација

Кој производ на животно осигурување е најпродаван?

1.	Ризико осигурување
2.	Осигурување во случај на доживување
3.	Осигурување на лична рента
4.	Мешовито осигурување
5.	Доживотно осигурување во случај на смрт

Кај кој вид на рента е можна повеќекратна уплата на премија

1.	Кај одложена
2.	Кај неодложена
3.	Кај антиципативна
4.	Кај декурзивна
5.	Кај ниту една

Кај притисокот на нов производ (new business strain)

1.	Осигурителот врши притисок врз осигурениците да се осигураат побрзо
2.	Осигурителот врши притисок врз осигурениците со тоа што не издвојува штедна компонента
3.	Осигурителот има притисок поради потреба од дополнителни финансиски средства
4.	Осигурителот врши притисок врз осигурениците за уплата на целата премија
5.	Осигурителот врши притисок врз осигурениците со недавање на откупни вредности

Во текот на осигурувањето на живот чии обврски се намалуваат со текот на годините?

1.	На осигурителот
2.	На договарачот на осигурување
3.	На корисникот на осигурување
4.	На Агенцијата за супервизија во осигурување
5.	На сите чинители

Кај која опција има повторен медицински преглед?

1.	Опција за префрлање
2.	Опција за обновување
3.	Опција за осигурителност
4.	Ниту една
5.	Кај сите

Кај кој вид на откажување осигурувањето не престанува?

1.	Откуп
2.	Капитализација
3.	Прекин на осигурувањето
4.	Неплаќање на осигурена сума
5.	Нема таков случај

Кај откажувањата од животна осигурување можни се:

1.	2
2.	3
3.	5
4.	8
5.	11 случаи

Кај заемното осигурување на живот со една полиса се осигуруваат

1.	2
2.	3
3.	5
4.	8
5.	Неограничен број на лица

Ако од едната страна на договорот за осигурување на живот е осигурителот, на другата е:

1.	Осигуреното лице
2.	Договарачот на осигурување
3.	Корисникот на осигурувањето
4.	Застапникот
5.	Брокерот

Врз основа на графичкиот приказ на природната и просечната премија, средствата наменети за обезбедување на штедната премија се:

1.	Средствата под кривата за природна премија
2.	Средствата под линијата за просечна премија
3.	Средствата помеѓу линијата за просечна премија и природна премија
4.	Сите средства
5.	Нема средства наменети за штедна премија

Бруто премијата кај животното осигурување се состои од:

1.	Нето премија и осигурена сума
2.	Нето премија и три видови провизии или трошоци
3.	Откупна цена и капитализација
4.	Откупна цена и осигурена сума
5.	Осигурена сума и припишана добивка

За да се задоволи основното начело на законот на големи броеви кај животното осигурување, осигурителот треба да има:

1.	Доволно голем број на осигуреници
2.	Незначителен број на осигуреници со голема осигурена сума
3.	Мал број на осигуреници поради притисокот на нов производ
4.	Доволно голем број на осигурителни производи
5.	Не е важен бројот на осигуреници

Кога договарачот би го плаќал износот на природна премија кај животното осигурување секоја година би плаќал:

1.	Износ кој се намалува со текот на годините
2.	Износ кој се зголемува со текот на годините
3.	Константна годишна премија
4.	Само еднократна премија
5.	Не би плаќал премија

Како се нарекуваат средствата кои се потребни за да се изврши идната обврска на осигурителот:

1.	Математичка резерва
2.	Откупна вредност
3.	Капитализирана вредност
4.	Премија
5.	Осигурена сума

Кај кој вид на осигурување ризикот од прерана смрт се префрла од поединецот на групата:

1.	Неживотното осигурување
2.	Животното осигурување
3.	Здравственото осигурување
4.	Домаќинското осигурување
5.	Земјоделското осигурување

Зошто кај животното осигурување ретко се јавува прашањето за осигурлив интерес?

1.	Затоа што договаработ на осигурување е различен од осигуреното лице
2.	Затоа што договаработ на осигурување има улога и на осигурено лице
3.	Затоа што нема потреба од посебно одобрение од осигуреното лице
4.	Затоа што правото за избор на корисник на осигурувањето го има договаработ на осигурување
5.	Затоа што осигуреното лице во сите случаи е корисник на осигурениот износ

Кај осигурливиот интерес за животно осигурување не постои правен лимит

1.	Кога се осигурува сопружникот
2.	Кога се осигуруваат деца
3.	Кога се осигурува сопствениот живот
4.	Кога се осигуруваат работници
5.	Во сите случаи

Принципот на надомест на штета (отштета) не важи кај:

1.	Неживотното осигурување
2.	Животното осигурување
3.	Здравственото осигурување
4.	Домаќинското осигурување
5.	Земјоделското осигурување

Што не е опишано во кратката дефиниција за осигурување на живот која се користи за промовирање кај населението:

1.	Обврската на осигурителот
2.	Ризикот од смрт кој е опфатен
3.	Осигурената сума
4.	Обврската на договарачот на осигурувањето
5.	Обврската за припишана добивка

Која од следните детерминанти е субјективна?

1.	Висината на националниот доход
2.	Степен на образование на населението
3.	Степен на развој на социјалното осигурување
4.	Монетарна стабилност
5.	Сите горенаведени

Лица постари од 65 години може да се осигураат според

1.	Општите услови за осигурување
2.	Посебните услови за осигурување со зголемен ризик
3.	Не може да се осигураат
4.	Законот за Облигациски односи
5.	Законот за Супервизија во осигурувањето

За кој од следните видови осигурување може да се плаќа премија по завршување на осигурување?

1.	Ризико
2.	Мешовито
3.	Осигурување во случај на доживување
4.	Одложена рента
5.	За ниту еден вид

Ризико премијата е исто што и:

1.	Природна премија
2.	Просечна премија
3.	Штедна премија
4.	Осигурена сума
5.	Математичка резерва

Која од следните детерминанти од економско-социјална природа е од субјективна природа?

1.	Пораст на национален доход
2.	Развиеното социјално осигурување
3.	Стабилни монетарни услови
4.	Добра организација на осигурителните компании
5.	Склоност кон штедење

Законска регулатива

Друштво за осигурување со седиште во Република Македонија под условите утврдени со Законот за супервизија на осигурувањето и со Законот за трговските друштва.се основа како:

1.	акционерско друштво
2.	командитно друштво
3.	друштво со ограничена одговорност
4.	командитно друштво со акции
5.	друштво со ограничена одговорност основано од едно лице

Работи на осигурување се:

1.	Склучување и исполнување на договори за осигурување на живот и склучување и исполнување на договори за соосигурување
2.	Склучување и исполнување на договори за неживотно осигурување и склучување и исполнување на договори за соосигурување
3.	Склучување и исполнување на договори за осигурување на живот и неживотно осигурување и склучување и исполнување на договори за соосигурување
4.	склучување и исполнување на договори за за осигурување на живот и неживотно осигурување и склучување и исполнување на договори за реосигурување
5.	склучување и исполнување на договори за за осигурување на живот и неживотно осигурување

Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди ги покрива штетите или губитоци на имот во случаи на:

1.	пожар, експлозија, луња, природни непогоди освен луња, земјиште што тоне или се лизга
2.	пожар, експлозија, земјиште што тоне или се лизга
3.	експлозија, луња, пожар
4.	пожар, луња, природни непогоди освен луња, земјиште што тоне или се лизга

5.	пожар, природни непогоди освен луња, земјиште што тоне или се лизга
----	---

Друштвото за осигурување може да се основа како:

1.	друштво за реосигурување; друштво за осигурување и реосигурување
2.	друштво за осигурување, друштво за реосигурување; друштво за осигурување и реосигурување
3.	друштво за осигурување; друштво за осигурување и реосигурување
4.	друштво за осигурување и реосигурување
5.	друштво за осигурување; друштво за реосигурување, друштво за соосигурување

Агенција за супервизија на осигурување се основа како:

1.	самостојно тело, со јавни овластувања утврдени со закон
2.	самостојно и независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени со закон
3.	државен орган
4.	независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени со закон
5.	самостојно и независно регулаторно тело

Агенцијата за супервизија на осигурување за уредување на внатрешната организација, управувањето и раководењето, постапките за донесување на акти, начинот и условите за вработување во Агенцијата како и други прашања од значење за работењето на Агенцијата донесува:

1.	Правилник
2.	Упатство
3.	Статут
4.	Програма
5.	Наредба

Еден од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ е?

1.	Закон за супервизија на осигурување
2.	Закон за акцизи
3.	Закон за облигации
4.	Закон за трговија
5.	Закон за сообраќајот

Еден од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ е?

1.	Закон за експропријација
2.	Закон за облигационите односи
3.	Закон за денационализација
4.	Закон за сопственост и други стварни права
5.	Закон за сопственост

Два од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ се?

1.	Закон за супервизија на осигурување и Закон за трговските друштва
2.	Закон за социјална заштита и Закон за сопственост и други стварни права
3.	Закон за платниот промет и Закон за супервизија
4.	Закон за трговија и Закон за акцизи
5.	Закон за облигации и Закон за договор на дело

Во друштвата за осигурување основани согласно со Законот за супервизија на осигурувањето се осигуруваат:

1.	Правните лица кои вршат дејност, и граѓаните во РМ
2.	Физичките лица кои вршат дејност, и граѓаните во РМ
3.	Правните лица и физичките лица кои вршат дејност, и граѓаните во РМ
4.	Правните лица и физичките лица во РМ
5.	Компаниите и граѓаните во РМ

Осигурувањето на стока во превоз-карго ги покрива

1.	Штетите или губиток на стока во превоз
2.	Штетите настанати на речни или езерски пловни објекти
3.	Штетите настанати на воздухоплови
4.	Штетите или губиток на стока во превоз, вклучувајќи го багажот, без оглед на видот на транспортот
5.	Штетите на багажот, без оглед на видот на транспортот

Осигурување на правна заштита ги покрива

1.	Трошоците на клиентите
2.	Трошоците на адвокатите
3.	Трошоците за судски спорови
4.	Трошоците на постапката
5.	Трошоците на осигурителните компании

Осигурување на гаранции ги покрива и директно или индиректно гарантира

1.	за исполнувањето на обврските на доверителите
2.	за исполнувањето на обврските на компаниите
3.	за исполнувањето на обврските на физичките лица
4.	за исполнувањето на обврските на правните лица
5.	за исполнувањето на обврските на должниците

Договорот за осигурување

1.	сmee да биде во спротивност со одредбите на други закони кои ги регулираат договорите за осигурување
2.	не смее да биде во спротивност со одредбите на други закони кои ги регулираат договорите за осигурување
3.	по избор на странките може да биде во спротивност со одредбите на други закони кои ги регулираат договорите за осигурување
4.	не смее да се склучи во писмена форма
5.	не смее да се склучи во усмена форма

Друштвото за осигурување е должно да работи на начин кој ќе овозможи

1.	не мора во секое време да ги подмири достасаните долгови – ликвидност, како и редовно да ги покрива сите свои обврски - солвентност
2.	во секое време редовно да ги покрива сите свои обврски - солвентност
3.	во секое време да ги подмири достасаните долгови – ликвидност
4.	во секое време да ги подмири достасаните долгови-солвентност, како и редовно да ги покрива сите свои обврски - ликвидност
5.	во секое време да ги подмири достасаните долгови – ликвидност, како и редовно да ги покрива сите свои

	обврски - солвентност
--	-----------------------

Агенцијата за супервизија на осигурувањето за својата работа одговара пред Собранието на Република Македонија и нејзиното

1.	седиште е во Скопје, со Подрачни единици низ цела РМ
2.	седиште е во Битола
3.	седиште е во Тетово
4.	седиште е во Скопје
5.	седиште е во Куманово

Агенцијата за супервизија на осигурување во рамките на своите надлежности и овластувања се грижи за

1.	законито и ефикасно функционирање на пазарот на осигурување
2.	законито и ефикасно функционирање на пазарот на осигурување со цел заштита на правата на сопствениците и корисниците на осигурување
3.	законито и ефикасно функционирање на пазарот на осигурување со цел заштита на правата на корисниците на осигурување
4.	законито функционирање на пазарот на осигурување со цел заштита на правата на сопствениците и корисниците на осигурување
5.	ефикасно функционирање на пазарот на осигурување со цел заштита на правата на сопствениците и корисниците на осигурување

Советот на експерти на Агенцијата:

1.	донесува извештаи за состојбата на пазарот на осигурување;
2.	донесува годишни извештаи за работењето на Агенцијата;
3.	донесува извештаи за состојбата на пазарот на осигурување и годишни извештаи за работењето на Агенцијата;
4.	донесува извештаи за состојбата на пазарот на осигурување и двегодишни извештаи за работењето на Агенцијата

5.	донесува извештаи за состојбата на пазарот на осигурување и тригодишни извештаи за работењето на Агенцијата.
----	--

Орган на Агенцијата за супервизија на осигурување е Советот на експерти, кој е составен

1.	од 3 члена од кои еден е претседател
2.	од 5 члена од кои еден е претседател
3.	од 4 члена од кои еден е претседател
4.	од 7 члена од кои еден е претседател
5.	од 6 члена од кои еден е претседател

Каско-осигурувањето на моторни возила ги покрива штетите за

1.	моторни возила со сопствен погон
2.	шински возила и влечни патни возила.
3.	моторни возила со сопствен погон, освен шински; и влечни патни возила.
4.	бродови
5.	шински возила

Здравственото осигурување покрива услуги кои не се покриени со задолжителното здравствено осигурување и тоа:

1.	еднократен паричен надомест за инвалиднина;
2.	еднократен паричен надомест за инвалиднина; надомест на трошоците за болничко лекување
3.	паричен надомест за инвалиднина; надомест на трошоците за болничко лекување; комбинација на плаќањата од претходните два случаи
4.	еднократен паричен надомест за инвалиднина; надомест на трошоците за болничко лекување; комбинација на плаќањата од претходните два случаи
5.	еднократен паричен надомест на трошоците за болничко лекување

Основните постапки и правила за спроведување на теренска супервизија поблиску ги пропишува:

1.	Инспекцискиот Совет
2.	Владата на РМ
3.	Министерството за финансии на РМ
4.	Собранието на РМ
5.	Агенцијата за супервизија на осигурување

Осигурување на лица здружени со цел заеднички да ги капитализираат уплатените влогови и соодветно на тоа да ги дистрибуираат акумулираните средства помеѓу лицата кои достигнале одредена возраст, или пак помеѓу корисниците на осигурувањето на починатите лица претставува:

1.	осигурување на ронтина
2.	осигурување на тонтина
3.	осигурување на сонтина
4.	осигурување од одговорност
5.	каска-осигурување

Најмалку 10% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во друштво за осигурување е:

1.	Квалификувано учество во законска смисла претставува директно или индиректно поседување
2.	Учество во законска смисла претставува индиректно поседување
3.	Квалификувано учество во законска смисла претставува директно поседување
4.	Комерцијално поседување

5.	некомерцијално поседување
----	---------------------------

Еден од деловите на Законот за супервизија на осигурувањето е насловен како:

1.	Основање на друштвото за осигурување
2.	Работење на друштвото за осигурување
3.	Основање и работење на друштвото за осигурување
4.	Основање и работење на друштвото за осигурување
5.	Основање и работење на акционерско друштво

Органот на управување на друштвото за осигурување е должен веднаш писмено да го извести надзорниот орган на друштвото доколку:

1.	е загрозна ликвидноста на друштвото
2.	е загрозна ликвидноста или солвентноста на друштвото
3.	е загрозна солвентноста на друштвото
4.	е загрозен бонитетот на друштвото
5.	загрозено деловното работење на друштвото

Член на органот на управување на друштвото за осигурување е должен веднаш писмено да го извести надзорниот орган за следното:

1.	именување во надзорни органи на други правни лица;
2.	истекување на мандатот во надзорни органи на други правни лица;
3.	именување во управни органи на други правни лица;

4.	истекување на мандатот во управни органи на други правни лица;
5.	именување или истекување на мандатот во надзорни органи на други правни лица

Ако осигурувањето покрива ризици на територијата на Република Македонија, договорот за осигурување покрај другите особено треба да ги содржи и следните податоци:

1.	начин на извршување, обем и доспевање на обврските на друштвото за осигурување
2.	обем и доспевање на обврските на друштвото за осигурување
3.	начин на извршување и доспевање на обврските на друштвото за осигурување
4.	начин на извршување и обем на обврските на друштвото за осигурување
5.	доспевање на обврските на друштвото за осигурувањ

Ако осигурувањето покрива ризици на територијата на Република Македонија, договорот за осигурување покрај другите особено треба да ги содржи и следните податоци:

1.	износот и условите за плаќање на премија
2.	износот и условите за плаќање на премија, како и правни последици во случај на неплаќање
3.	правни последици во случај на неплаќање на премија
4.	износот и условите за плаќање на премија и осигурена сума, како и правни последици во случај на нивно неплаќање;
5.	износот и условите за плаќање на осигурена сума, како и правни последици во случај на неплаќање.

Друштво за осигурување со седиште во Република Македонија под условите утврдени со Законот за супервизија на осигурувањето и со Законот за трговските друштва.се основа како:

1.	командитно друштво;
----	---------------------

2.	акционерско друштво ;
3.	друштво со ограничена одговорност;
4.	командитно друштво со акции.
5.	јавно друштво

Акционерскиот капитал на друштвото за осигурување треба да биде најмалку во висина на гарантниот фонд на друштвото за осигурување, кој не смее да биде понизок од:

1.	2.000.000 € ако друштвото врши работи на осигурување во одделни класи на осигурување во групата на неживотно осигурување;
2.	3.000.000 € ако друштвото врши работи на осигурување во одделни класи на осигурување во групата на неживотно осигурување
3.	4.500.000 € ако друштвото врши работи на осигурување во одделни класи на осигурување во групата на неживотно осигурување;
4.	3.500.000 € ако друштвото врши работи на осигурување во одделни класи на осигурување во групата на неживотно осигурување;
5.	4.000.000 € ако друштвото врши работи на осигурување во одделни класи на осигурување во групата на неживотно осигурување.

За член на орган на управување може да се именува лице кое ги исполнува следниве услови:

1.	да има соодветна стручна подготовка и искуство за управување со друштво за осигурување, а тоа се смета за исполнето доколку лицето има високо образование и најмалку 3 години работно искуство на раководни места во друштво за осигурување, односно 5 години работно искуство на раководни места во банка или друга финансиска институција од сличен обем на активностите како друштво за осигурување, како и да ги познава прописите од областа на осигурувањето;
2.	да има искуство за управување со друштво за осигурување, а тоа се смета за исполнето доколку лицето има високо образование и најмалку 5 години работно искуство на раководни места во друштво за осигурување, односно 6 години работно искуство на раководни места во банка или друга финансиска институција од сличен обем на активностите како друштво за осигурување, како и да ги познава прописите од областа на осигурувањето;
3.	да има соодветна стручна подготовка, а тоа се смета за исполнето доколку лицето има високо образование и најмалку 4 години работно искуство на раководни места во друштво за осигурување, односно 5 години работно искуство на раководни места во банка или друга финансиска институција од сличен обем на активностите како друштво за осигурување, како и да ги познава прописите од областа на осигурувањето.
4.	да има соодветна стручна подготовка и искуство за управување со друштво за осигурување, а тоа се смета за исполнето доколку лицето има високо образование и најмалку 2 години работно искуство на раководни места

	во друштво за осигурување, односно 3 години работно искуство на раководни места во банка или друга финансиска институција од сличен обем на активностите како друштво за осигурување.
5.	да има искуство за управување со друштво за осигурување, а тоа се смета за исполнето доколку лицето има високо образование и најмалку 5 години работно искуство на раководни места во друштво за осигурување, односно 3 години работно искуство на раководни места во банка или друга финансиска институција од сличен обем на активностите како друштво за осигурување, како и да ги познава прописите од областа на осигурувањето;

Агенцијата за супервизија на осигурување ќе донесе решение за повлекување на согласност за вршење на функција член на орган на управување на друштво за осигурување доколку:

1.	согласноста е добиена со наведување на неистинити податоци; работењето на членот на органот на управување не е во согласност со одредбите кои се однесуваат за одговорностите на членовите на органот на управување на друштвото за осигурување;
2.	работењето на членот на органот на управување не е во согласност со одредбите кои се однесуваат за одговорностите на членовите на органот на управување на друштвото за осигурување, како и известување до надзорниот орган доколку е загрозна ликвидноста или солвентноста на друштвото; како и кога лицето повеќе не ги исполнува условите кои треба да ги исполнува за да може да биде именувано за член на орган на управување;
3.	согласноста е добиена со наведување на неистинити податоци; работењето на членот на органот на управување не е во согласност со одредбите кои се однесуваат за одговорностите на членовите на органот на управување на друштвото за осигурување, како и известување до надзорниот орган доколку е загрозна ликвидноста или солвентноста на друштвото;
4.	согласноста е добиена со наведување на неистинити податоци; работењето на членот на органот на управување не е во согласност со одредбите кои се однесуваат за одговорностите на членовите на органот на управување на друштвото за осигурување, како и известување до надзорниот орган доколку е загрозна ликвидноста или солвентноста на друштвото; како и кога лицето повеќе не ги исполнува условите кои треба да ги исполнува за да може да биде именувано за член на орган на управување .
5.	согласноста е добиена со наведување на неистинити податоци; работењето на членот на органот на управување не е во согласност со одредбите кои се однесуваат за одговорностите на членовите на органот на управување на друштвото за осигурување, како и кога лицето повеќе не ги исполнува условите кои треба да ги исполнува за да може да биде именувано за член на орган на управување.

Агенција за супервизија на осигурување се основа како:

1.	самостојно тело, со јавни овластувања утврдени со закон;
2.	самостојно и независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени со закон ;
3.	државен орган

4.	независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени со закон
5.	самостојно и независно регулаторно тело.

Агенцијата за супервизија на осигурување за уредување на внатрешната организација, управувањето и раководењето, постапките за донесување на акти, начинот и условите за вработување во Агенцијата како и други прашања од значење за работењето на Агенцијата донесува:

1.	Правилник
2.	Упатство
3.	Статут
4.	Програма
5.	Наредба

Претседателот и 4 членови на Советот на експерти на Агенцијата ги именува и разрешува:

1.	Собранието на Република Македонија, а нивниот мандат трае 5 години, со можност за реизбор;
2.	Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на Република Македонија, а нивниот мандат трае 5 години;
3.	Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на Република Македонија, а нивниот мандат трае 5 години, со можност за реизбор;
4.	Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на Република Македонија, а нивниот мандат трае 5 години, без можност за реизбор.
5.	Владата на Република Македонија на предлог на Собранието на Република Македонија, а нивниот мандат трае 5 години, без можност за реизбор.

Квалификуван случај прекршоците е кога прекршокот е сторен исклучиво, сторителот за себе или за друго лице да прибави имотна корист, и во тој случај надлежниот суд може да изрече глоба:

1.	во висина од 5.000 € во денарска противвредност
----	---

2.	во висина од 20.000 € во денарска противвредност
3.	во висина од 25.000 € во денарска противвредност
4.	во висина од 15.000 € во денарска противвредност
5.	во висина од 10.000 € во денарска противвредност

Со Законот за супервизија на осигурувањето се уредуваат:

1.	условите под кои може да се вршат работи на осигурување на живот, неживотно осигурување и реосигурување, работи на застапување во осигурувањето, осигурително брокерски работи, основање, работење, супервизија и престанок со работа на трговските друштва за осигурување и реосигурување, односно друштва за осигурување, осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурувањето како и основањето и работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување.
2.	работи на застапување во осигурувањето, осигурително брокерски работи, основање, работење, супервизија и престанок со работа на трговските друштва за осигурување и реосигурување, односно друштва за осигурување, осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурувањето како и основањето и работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување
3.	условите под кои може да се вршат работи на осигурување на живот, неживотно осигурување и реосигурување, осигурително брокерски работи, основање, работење, супервизија и престанок со работа на трговските друштва за осигурување и реосигурување, односно друштва за осигурување, осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурувањето како и основањето и работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување.
4.	условите под кои може да се вршат работи на осигурување на живот, неживотно осигурување и реосигурување, работи на застапување во осигурувањето, основање, работење, супервизија и престанок со работа на трговските друштва за осигурување и реосигурување, односно друштва за осигурување, осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурувањето како и основањето и работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување.
5.	условите под кои може да се вршат работи на осигурување на живот, неживотно осигурување и реосигурување, работи на застапување во осигурувањето, осигурително брокерски работи.

Еден од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ е?

1.	Закон за супервизија на осигурување
2.	Закон за осигурување
3.	Закон за осигурување во сообраќајот

4.	Закон за облигации
5.	Закон за договор на дело

Еден од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ е?

1.	Закон за акцизи
2.	Закон за супервизија
3.	Закон за трговските друштва
4.	Закон за трговија
5.	Закон за сообраќајот

Еден од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ е?

1.	Закон за експропријација
2.	Закон за облигационите односи
3.	. Закон за задолжително осигурување
4.	Закон за денационализација
5.	Закон за сопственост и други стварни права

Еден од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ е?

1.	Закон за задолжително осигурување во сообраќајот
2.	Закон за сопственост

3.	Закон за даноците на имот
4.	Закон за друштвата и трговијата
5.	Закон за социјална заштита

Два од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ се?

1.	Закон за трговија и Закон за денационализација
2.	Закон за задолжително осигурување во сообраќајот и Закон за облигациони односи
3.	Закон за супервизија и Закон за облигации
4.	Закон за супервизија и Закон за трговските друштва
5.	Закон за договор на дело и Закон за денационализација

Два од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ се?

1.	Закон за трговија и Закон за облигации
2.	Закон за акцизите и Закон за договор на дело
3.	Закон за задолжително осигурување во сообраќајот и закон за супервизија на осигурување
4.	Закон за трговските друштва и Закон за договор на дело
5.	Закон за денационализација и Закон за акцизите

Два од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ се?

1.	Закон за облигациони односи и Закон за супервизија на осигурување
2.	Закон за акцизи и Закон за социјална заштита
3.	Закон за трговија и Закон за договор на дело
4.	Закон за денационализација и Закон за сопственост
5.	Закон за даноците на имот и Закон за осигурување

Два од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ се?

1.	Закон за сопственост и други стварни права и Закон за социјална заштита
2.	Закон за облигациони односи и закон за трговските друштва
3.	. Закон за денационализација и Закон за трговија
4.	Закон за осигурување и Закон за супервизија
5.	Закон за даноците на имот и Закон за договор на дело

Три од најважните закони од областа на осигурувањето во РМ се?

1.	Закон за финансиска дисциплина, закон за сообраќајот, закон за јавни набавки
2.	Закон за здравствено осигурување, закон за заштита на потрошувачите, закон за социјална заштита
3.	Закон за фондот на осигурување на депозити, закон за финансиска безбедност, закон за финансиски друштва
4.	Закон за супервизија на осигурување, Закон за облигационите односи, Закон за финансиска дисциплина
5.	Закон за задолжително осигурување во сообраќајот, закон за облигационите односи, закон за трговските друштва

Застапување во осигурувањето и етички кодекс

Основно значење, кога се одбираат каналите на дистрибуцијата има:

1.	преференциите на Управниот одбор на осигурителната компанија
2.	бројот на осигуреници на пазарот
3.	степенот на контрола кој осигурителната компанија сака да го има
4.	сложеноста на посредувањето
5.	висината на трошоците за маркетинг

Кога се дизајнира и аплицира оптимален систем на канали на дистрибуција, мора да се водиме од:

1.	стекнување на највисок пазарен удел
2.	стекнување оперативна ефикасност и ефективност
3.	изготви анализа на финансиските перформанси на клиентот
4.	да се изработи due dilligence
5.	да се изберат најдобрите агенти во компанијата

Директната продажба се користи кога осигурителната компанија:

1.	вovedува продажба на уникатен и специфичен производ
2.	продажба преку агенти
3.	само во модел на банкоосигурување
4.	сака да ја зголеми својата солвентност

5.	се наоѓа во лоша финансиска состојба
----	--------------------------------------

При креирање на продажната стратегија, осигурителните компании најчесто креираат:

1.	пристап на ниски трошоци
2.	продажба преку дистрибутивни канали
3.	продажба која зависи од пазарите
4.	само директна продажба
5.	маркетинг (продажен) микс на каналите

Во осигурувањето, каналите на дистрибуција постојат за да:

1.	ги рекламираат производите
2.	да ја комплетираат или олеснат трансакцијата меѓу осигурителот и купувачот
3.	да ја дефинираат карактеристиката на услугата
4.	кога, како и колку често купувачите ја купуваат услугата/производот
5.	ги исполнат барањата на АСО

При изборот на каналот на дистрибуција, важен е факторот на :

1.	кога, како и колку често осигурителите ја продаваат услугата/производот
2.	минатото на осигурениците
3.	иднината на осигурениците
4.	маркетинг окружувањето каде работи компанијата
5.	висината на провизијата

Лицата кои не вршат посредување во договорање на осигурително покритие и кои даваат информации на осигурениците во врска со Договорите за осигурување се:

1.	застапници во осигурување
2.	осигурителни агенти
3.	специјални кадри на компанијата
4.	не се застапници во осигурување
5.	се вработени во банко-осигурување

При конципирањето на дизајнот на продажната мрежа на осигурителната компанија, нужно е да се внимава на:

1.	регулативните обврски и капиталната адекватност
2.	одлуките на основачите на осигурителната компанија
3.	акционерската структура на компанијата
4.	како оптимално да се распределат ресурсите на различните канали
5.	осигурителната актива во финансискиот систем

При поднесување на документацијата, во барањето за дозвола за вршење на работи во застапување на осигурувањето, се поднесува и:

1.	Договор за реосигурување со странски осигурителни компании
2.	Лиценца за агент од Централен Регистар
3.	план за осигурително покритие
4.	потврда за уплатени 10.000 евра во денарска противвредност

5.	преддоговор или договор за осигурување од одговорност согласно ЗСО
----	--

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, застапниците во осигурување не мораат да:

1.	положен стручен испит за застапници во осигурување
2.	најмалку една година искуство во областа на осигурувањето
3.	имаат работно искуство со банкоосигурување
4.	познавање на македонскиот јазик
5.	однос со осигурително друштво или работен однос со Друштво за застапување

Застапник во осигурување може да:

1.	да наплати провизија од осигуреникот во свое име
2.	да работи на продолжување и прекинување на Договорите по согласност на осигурениците
3.	да се увери дека осигуреникот нема побарано дополнително барање за понуда од компанијата
4.	да се увери дека осигуреникот ја платил премијата
5.	да ја обврзе компанијата за живот да склучи Договор

Конфликти во вертикалниот канал на дистрибуција евозможен ако:

1.	позицијата на лидерот е силна
2.	ако има само интермедијари
3.	постои интернет трговија
4.	очекувањата и целите на сите во каналот не се јасно разбрани и прифатени
5.	постои монополско договорања

Со што не се регулираат правата, обврските и одговорностите на застапникот:

1.	со сето подоле наведено
2.	со Договор за застапување
3.	со Договор со осигурителната компанија
4.	со Полиса за одговорност
5.	со Договор со осигурителното друштво

Намалено учество на осигурителните брокери и банкоосигурувањето на пазарот на осигурување овозможува:

1.	пониски трошоци за истражување и промоција
2.	адекватно освојување на целниот пазар
3.	истиснување на осигурителните агенти
4.	повисока контрола на компаниите и јакнење на директниот канал
5.	повисоки провизии за осигурителните агенти

Кога осигурителна компанија купува банка или обратно, е креира модел на банкоосигурување:

1.	интегрирана финансиска компанија
2.	заедничко вложување
3.	дистрибуционен аранжман
4.	стратегиска алијанска
5.	создавање краткорочни односи со клиентите

Во 2020 година, на националниот пазар, доминантен модел на банкоосигурување претставува:

1.	стратегиска алијанса
2.	дистрибуционен аранжман
3.	стратегиска алијанска
4.	joint venture
5.	парцијална интеграција

Банкоосигурувањето се појавува како резултат на:

1.	интеграцијата во Европската Унија
2.	добивање на поефтини Полиси
3.	добивање на банкарски услуги по исти или намалени трошоци
4.	зголемената конкуренција во банкарскиот и осигурителниот сектор
5.	регулативната дерегулација

Кога Вашето друштво за застапување остварува конфликт со осигурителната компанија се случува:

1.	конкурентен притисок
2.	хоризонтален конфликт
3.	линеарен конфликт
4.	вертикален конфликт
5.	конкурентен притисок

Осигурителните компании не фаворизираат директен канал на дистрибуција, заради:

1.	креирање на ценовна конкурентност
2.	одржување висока контрола на процесот
3.	непревземање ризик во работењето
4.	имање потреба од ограничено или дополнително осигурување
5.	на ефикасен начин да се освои целиот пазар

За што не одговара застапникот и Друштвото за застапување согласно ЗСО:

1.	доколку осигуреникот одлучи да не купи Полиса за осигурување од конкретната компанија
2.	за лажно претставување
3.	невнимание
4.	непочитување на Договорот
5.	за предизвикана штета на осигуреникот

Доколку осигуреникот, во рамки на деловниот однос со застапникот во осигурувањето, одлучи да ја продолжи својата Полиса во постоечкото осигурително друштво, велиме дека тој успеал во :

1.	во задржување на својатата провизија
2.	зголемување на угледот на компанијата
3.	во намалување на трошоците на клиентот
4.	во ретенција на клиентот
5.	во ниска интеграција

Во осигурувањето, осигуреникот ја добива целосната услуга согласно Полисата за осигурување:

1.	веднаш
2.	никогаш
3.	зависи од Полисата
4.	ако постои остварување на осигурениот настан, согласно осигуреникот
5.	ако постои остварување на осигурениот настан, согласно Полисата

При постоење на конфликт, ако осигурителните компании кои ги вратиле своите политики во однос на конкретна Банка во каналот на банкоосигурување, се потврдила:

1.	позицијата на брокерите е слаба
2.	конфликтот ќе го разрешува АСО
3.	позицијата на осигурителите е силна
4.	позицијата на Банката и каналот на банкоосигурување се силни
5.	ништо од наведеното

Кое претставува определено од наведените неетички дејствија:

1.	Членот треба да потфрли во користењето на неговото знаење
2.	Членот смее да се впушта во активности со кои би се посрамотило друштвото или бизнисот
3.	Членот не смее да потфрли во излегувањето во пресрет на потребите на неговиот клиент или претпоставен
4.	Неисполнување на одредбите на Бордот на директори
5.	Ниту едно од наведените

Водење корпоративен информативен менаџмент се означува како механизам за:

1.	превенција на дисциплински мерки
2.	заштита на средствата на компанијата
3.	принципи на транспарентност и штедливост
4.	почеток на споредување на Кодексот
5.	систем на интерно пријавување на измами во осигурувањето

Кој од наведените елементи не претставува дел од принципите на Кодексот на Етика:

1.	невистинито промовирање на производите и услугите
2.	излегување во пресрет на потребите на осигурениците
3.	непретставување на политиките непрецизно
4.	да се држат на највисоко ниво потребите на потрошувачите
5.	водење на фер конкурентни односи

Заштита на интегритетот на Друштвото, претставува принцип на:

1.	почитување на историјата и мисијата на Компанијата
2.	Грижа за сметководствени и ревизорски работи
3.	заштита на репутацијата на осигурителната компанија
4.	формално спроведување на Кодексот на етика
5.	поседување морално-етички статндарди во животот

Кое претставува неопределено неетичко дејство :

1.	Членот треба да биде најдобар во користењето на неговото знаење при извршувањето на неговите обврски кон клиентот или претпоставениот
2.	Посрамотување и нанесување репутациски ризик и последици за Друштвото
3.	Доколку се исполнуваат одредбите на Бордот на директори
4.	Свесно и недозволено преставување на природата или значењето на ознаките на СPCU
5.	Превземање на лажни активности од одмаздничка природа на социјалните мрежи

Правилно спроведување на Кодексот, подразбира:

1.	соработка со Етичкиот Кодекс на АСО
2.	Корпоративен информативен менаџмент
3.	заштита на сметководствените стандарди на осигурителната компанија
4.	заштита на репутацијата на Друштвото
5.	Воведување на 24-часовна отворена телефонска линија за пријавување

Лиценца за застапник во осигурувањето издава:

1.	Национално биро за осигурување
2.	Агенцијата за супервизија на осигурувањето
3.	Министерство за економија
4.	Друштвото за застапување
5.	Министерство за финансии

Акционерскиот капитал потребен за основање на друштво за застапување во осигурувањето изнесува:

1.	5.500 ЕВРА во денарска противвредност по курсот на Народна Банка, на денот на уплатата
2.	15.000 ЕВРА во денарска противвредност по курсот на Народна Банка, на денот на уплатата
3.	25.000 ЕВРА во денарска противвредност по курсот на Народна Банка, на денот на уплатата
4.	20.000 ЕВРА во денарска противвредност по курсот на Народна Банка, на денот на уплатата
5.	35.000 ЕВРА во денарска противвредност по курсот на Народна Банка, на денот на уплатата

Застапникот во осигурувањето не смее во свое име и за своја сметка да наплаќа премија или провизија од:

1.	Друштвото за застапување
2.	Националното биро за осигурување
3.	осигуреникот
4.	Агенцијата за супервизија на осигурување
5.	компанијата за осигурување

Застапникот во осигурувањето може да врши работи на застапување во осигурувањето само врз основа на:

1.	работен или друг правен однос со друштво за застапување во осигурувањето
2.	лиценца од АСО
3.	лиценца од АСО и работен или правен однос со друштво за застапување во осигурувањето
4.	искуство во работењето врз основа на лиценцата
5.	друг правен однос со друштво за застапување во осигурувањето

За застапници во осигурување не се сметаат:

1.	правни и физички лица кои не ги познаваат законските прописи од областа на реосигурувањето
2.	правни и физички лица кои немаат овластување за вршење на сметководствени и ревизорски работи
3.	правни и физички лица кои при вршење на својата дејност повремено даваат информации на клиенти во врска со договори за осигурување при што не вршат работи на подготовка и склучување на договори за осигурување
4.	правни и физички лица кои вршат работи на подготовка и склучување на договори за осигурување
5.	правни и физички лица кои при вршење на својата дејност повремено даваат информации на клиенти во врска со договори за осигурување при што вршат работи на подготовка и склучување на договори за осигурување

Кон барањето за добивање дозвола за вршење работи на застапување, кој документ основачите на друштвото не се должни да го поднесат:

1.	предлог статут
2.	план за работа
3.	извори на средства за уплата на капиталот
4.	План за очекувани деловни резултати во следните 5 години
5.	предлог акти на деловната политика

Во кој случај АСО нема да донесе решение за одземање на дозволата за вршење дејност на застапување во осигурувањето:

1.	друштвото ги прекрши добрите деловни обичаи и правила на дејноста
2.	друштвото остварило висока пазарна концентрација
3.	дозволата е добиена со наведување на неистинити податоци
4.	друштвото работи спротивно од одредбите на Законот за супервизија на осигурување
5.	друштвото за застапување во осигурувањето повеќе не ги исполнува законските услови

Во ситуација на настанување на осигурениот случај штетата се исплатува:

1.	врз основа на правните елементи содржани во полисата
2.	штетата не се надоместува
3.	по истекот на важноста на полисата, без разлика кога се случил осигурениот настан
4.	веднаш се надоместува настанатата штета
5.	ако има штета, осигуреникот добива обврска за малус

Што не претставува канал на индиректна дистрибуција на осигурителни услуги:

1.	продажба преку застапници за осигурување
2.	продажба преку сопствена продажна мрежа
3.	продажба преку комерцијални банки
4.	продажба преку туристички агенции
5.	продажба преку брокери за осигурување

Интегрирана финансиска компанија претставува:

1.	здружување на две осигурителни компании
2.	стратегиска алијанса
3.	модел на банкоосигурување
4.	заедничко вложување
5.	создавање долгорочни односи со клиентите

Дистрибуциски аранжман претставува:

1.	најсложена форма на банкоосигурување
2.	joint venture (зедничко вложување)
3.	продажба на повеќе видови осигурителни производи
4.	стратегиска алијанса
5.	најниска форма на банкоосигурување

Лимитирачки фактор на банкоосигурувањето претставува:

1.	ниска професионалност и лимитирано знаење на банкарските службеници во областа на неживотното осигурување
2.	оптоварување на осигурителните компании
3.	пасивна продажна филозофија на банките и агресивна продажна филозофија на компаниите за осигурување
4.	долгорочна продажна филозофија на банките и краткорочна продажна филозофија на осигурителните компании
5.	агресивна продажна филозофија на банките и пасивна продажна филозофија на компаниите за осигурување

Што не претставува продажбата на осигурителните услуги по електронски пат (Интернет дистрибуцијата):

1.	нов начин на продажба на осигурителните услуги
2.	ценовно ефикасен канал за продажба на осигурителните услуги
3.	брз начин на продажба на осигурителните услуги
4.	ексклузивен начин за дистрибуција на осигурителни производи
5.	некорисен начин за дистрибуција на едноставните осигурителни производи

Хоризонтални конфликти во каналите на дистрибуција претставуваат судири помеѓу:

1.	помеѓу осигурителни компании
2.	брокерските друштва и застапниците за осигурување
3.	членови од различно ниво на каналот на дистрибуција
4.	осигурителните компании и друштва за застапување
5.	компаниите за осигурување и брокерските друштва

Во директниот канал на дистрибуција, фокус се става на градење на односи со:

1.	банките
2.	брокерите за застапување
3.	осигурениците
4.	комерцијалниот сектор во компанијата
5.	АСО и НБО

Фактор во рамки на карактеристиките на друштвото, важен за изборот на каналот на дистрибуција претставува:

1.	карактеристиките на купувачите на целните пазари
2.	маркетинг окружувањето
3.	сложеноста на услугата
4.	каналите кои во моментот се користат
5.	карактеристики на услугата

Повратната врска за намерата за купување помеѓу членовите на капиталот ја овозможува функцијата на:

1.	Плаќање
2.	Информирање
3.	Преземање ризик
4.	Нарачување
5.	Преговарање

Што претставува еден од основните лимитирачки фактори на новите канали на дистрибуција:

1.	правната регулатива
2.	високи трошоци
3.	потребата од сложена информациска инфраструктура
4.	учество во процесот на исплата на штета
5.	ниското искуство во областа на осигурувањето

Во каналот на банкоосигурувањето најчесто се дистрибуира:

1.	финансиски осигурувања
2.	животно осигурување (рентни осигурувања)
3.	патничко осигурување
4.	животно осигурување (ризико осигурување)
5.	каска осигурување

Backward интеграција:

1.	доколку компанијата за осигурување не влијае врз дистрибутивниот канал
2.	доколку дистрибутивниот канал има лимитирано влијание врз услугите кои се пласираат
3.	доколку АСО влијае врз друштвото за застапување
4.	доколку брокерските друштва влијаат врз друштвата за застапување
5.	доколку друштвата за застапување има поголемо влијание врз осигурителната компанија

Конфликтот помеѓу осигурителна компанија и друштво за застапување е пример за:

1.	влијание за пониска провизија
2.	вертикален конфликт
3.	хоризонтален конфликт
4.	конкурентен притисок
5.	разлики во корпоративните профили

За да се превенираат конфликти во каналот на дистрибуција потребно е да:

1.	секоја страна да постапува самостојно
2.	да се следат инструкциите на АСО
3.	нема заеднички интереси и цели помеѓу членовите на каналот
4.	да се намалат формите на интеракција и комуникацијата помеѓу членовите во каналот
5.	очекувањата од секој член во дистрибутивниот канал се јасни и сфатени од сите членови во каналот

Кое од следните неетички дејствија е неопределено:

1.	Доколку не се исполнуваат одредбите на Бордот на директори
2.	Доколку се преземаат активности од одмаздничка природа против друго лице
3.	Повредување на доверливиот однос што членот го има со неговиот клиент или претпоставен
4.	Намерно погрешно преставување на природата или значењето на ознаките на СPCU
5.	Членот не смее да се впушта во активности со кои би се посрамотило друштвото или бизнисот осигурување и управување со ризик

Заштита на средствата на компанијата се остварува преку спроведување на:

1.	анти-монополско контролирање
2.	санкции и казни
3.	лојалност и грижа кон компанијата
4.	грижи во врска со сметководствени и ревизиски работи
5.	политики на доверливост и приватност

Принципот за заштита на средствата на компанијата се спроведува преку:

1.	принцип за заштита на интегритетот на компанијата
2.	начин за објавување на етичкиот кодекс на однесување
3.	принцип за избегнување конфликт на интереси
4.	принцип на информирање на менаџментот
5.	принцип на корпоративен информативен менаџмент

Принципот за целосна усогласеност со законодавството претставува принцип на:

1.	одржување на интегритетот на компанијата
2.	принцип за избегнување конфликт на интереси
3.	принцип за заштита на средствата на компанијата
4.	квалитетна сметководствената евиденција
5.	конвергенција на интересите помеѓу осигуреникот и осигурителот

Застапникот во осигурување, може да дистрибуира производи кои:

1.	сите производи од сите компании
2.	самостојно ги селектира
3.	се важни за преференциите на осигурениците
4.	меѓусебно не си конкурираат
5.	кои ќе ги одобри АСО

Повредување на доверливиот однос што членот го има со неговиот клиент или претпоставен, претставува:

1.	определено неетичко дејствие
2.	кривично дело
3.	неопределено неетичко дејствие
4.	делумно определно неетичко дејство
5.	нарушување на репутацијата на компанијата

Прекршочни, дисциплински и казнени мерки се резултат на случување на:

1.	само определени неетички дејствија
2.	согласно Законот за супервизија на осигурување
3.	согласно Кривичниот Законик
4.	само неопределени неетички дејствија
5.	определени и неопределени неетички дејствија

Принципите поврзани со заштита на средствата на компанијата директно влијание имаат на:

1.	обемот на клиенти на компанијата
2.	принципите на стратегискиот менаџмент
3.	принципите поврзани со конфликти на интереси
4.	принципите за одржување на интегритетот на компанијата
5.	профитабилноста на компанијата

Под застапување во осигурувањето се подразбира подготовка и склучување договори за осигурување:

1.	меѓу осигурителните друштва за осигурителни производи кои меѓусебно не си конкурираат
2.	во име и за сметка на едно друштво за осигурување, за производи на осигурување кои се меѓусебно конкурентни
3.	во име и за сметка на едно или повеќе друштво за осигурување, за производи на осигурување кои меѓусебно не си конкурираат
4.	меѓу осигурениците и осигурителните друштва за производи на осигурување кои меѓусебно не си конкурираат
5.	во име и за сметка на повеќе друштва за осигурување, за производи на осигурување кои меѓусебно си конкурираат

Застапувањето во осигурување го вршат:

1.	физички или правни лица кои се стекнале со лиценца од АСО
2.	брокерски друштва кои се стекнале со лиценца од АСО по претходно положен испит за застапување во осигурувањето
3.	физички лица на слободна основа
4.	физички лица за кои осигурителните друштва процениле дека се подобни за лиценца од АСО
5.	физички лица кои се стекнале со лиценца од АСО по претходно положен испит за застапување во осигурувањето

Функција која не е карактеристична за дистрибуцијата во осигурувањето е:

1.	преговарање
2.	финансирање
3.	нарачување
4.	преземање на ризик
5.	контролирање

Кога се зборува за основна функција на дистрибуцијата на осигурителните производи и услуги се мисли на:

1.	обезбедување на проценетиот производ или услуга, во право време и место
2.	обезбедување на економски најисплатливиот осигурителен пакет во право време
3.	пренос на сопственоста од една компанија на друга
4.	обезбедување на бараниот производ или услуга, во право време и место
5.	ефикасна дистрибуција на информации меѓу осигурениците и осигурителните друштва

При одвивањето на процесот на дистрибуција во осигурувањето:

1.	осигурениот купува потенцијална услуга со што само тој се стекнува со обврски кон осигурителното друштво
2.	кога осигурениот купува потенцијална услуга, а неа ја добива веднаш
3.	кога осигурениот купува потенцијална услуга, неа не ја добива веднаш, но со сигурност ќе ја добие во периодот на важност на полисата
4.	кога осигурениот купува потенцијална услуга, неа не ја добива веднаш, со веројатност дека никогаш нема да ја добие
5.	друштвото за осигурување купува потенцијална услуга и неа ја добива веднаш

Осигуреникот своите права за надомест на настаната штета ги остварува преку:

1.	АСО
2.	НБО
3.	Полисата за осигурување
4.	Договорот за застапување
5.	Полиса за одговорност

Кога се дизајнира оптимален систем на канали на дистрибуција, мора да се водиме од:

1.	комплетна достапност на сите групи услуги за сите потенцијални купувачи
2.	оптимална распределба на ресурсите на различните канали
3.	перформансите на компанијата
4.	засилена употреба на информациските технологии за извршување на услужните операции
5.	максимизација на профитот на осигурителното друштво

Важен фактор при избор на каналот на дистрибуција е:

1.	бројот на склучени договори за осигурување во минатиот период
2.	бројот на вработени
3.	степенот на контрола кој друштвото за осигурување сака да го има врз дистрибуцијата
4.	дистрибуција на услугите преку еден канал на дистрибуција
5.	унифицираноста на дистрибутивните канали на домашниот пазар на осигурување

Во однос на традиционалните канали за дистрибуција во осигурувањето познато е дека:

1.	брокерите се посредници кои се зависни од осигурителните друштва
2.	застапниците се зависни и претставуваат специјалисти за продажба
3.	брокерите се посредници кои се независни од друштвата за осигурување и работат во свое име и за своја сметка
4.	застапниците можат да видат зависни и независни специјалисти за продажба
5.	застапниците се посредници кои немаат добро познавање на целиот пазар

Корисници на осигурителни услуги преку директниот канал на дистрибуција се карактеристични по тоа што:

1.	живеат во непосредна близина на друштвата за осигурување
2.	имаат потреба од услуги кои не се достапни кај повеќето друштва за осигурување, застапници или брокери
3.	водат грижа за нивото на трошок кој го прават осигурителните друштва
4.	немаат потреба од ограничено или дополнително осигурување
5.	полесно доаѓаат до договор за осигурување

Осигурителниот брокер има обврска да:

1.	го информира друштвото за осигурување за намерата на осигуреникот да склучи договор за осигурување и да го запознае осигуреникот со условите на полисите и прописите кои го регулираат определувањето на износот на премија
2.	посредува во име на осигурителното друштво при склучување на договор за осигурување, кој ќе му обезбеди на осигуреникот најдобро осигурително друштво за бараната услуга
3.	ја делегира обврската за помагање на осигуреникот во текот на важење на Полисата, пред и по настанување на осигурениот настан
4.	прави, откажува и модифицира договори за осигурување
5.	обезбеди договор за осигурување каков што осигуреникот сака, без да се изврши адекватна анализа на ризикот

Најдобар начин за пласман на разните видови на услуги на осигурување на живот е:

1.	директна продажба во инвестициските фондови
2.	телемаркетинг
3.	банкоосигурување
4.	преку осигурителни аквизиции
5.	интернетот

Предностите на каналот на банкоосигурување се согледуваат во тоа што:

1.	се намалуваат високите варијабилни трошоци на филијалите
2.	преку продажба на цела лепеза финансиски услуги се зголемува степенот на ретенција на клиентите
3.	остава повеќе простор осигурителните друштва да посветат внимание на градење сопствена мрежа на застапници во осигурување
4.	се намалува конкурентноста во осигурителниот сектор, овозможувајќи му поголем пазарен удел на друштвото за осигурување
5.	се овозможува полесен пристап на осигурениците до финансиски средства во банките

За продажната филозофија на банките и друштвата за осигурување е точно дека:

1.	банките имаат агресивна продажна филозофија
2.	продажбата на друштвата за осигурување е придвижена од побарувачката
3.	друштвата за осигурување имаат агресивна продажна филозофија
4.	банките преферираат да ги користат индиректните канали на дистрибуција
5.	продажната филозофија на друштвата за осигурување е условена од традиционалната побарувачка

Стратегиската алијанса како модел на банкоосигурување овозможува:

1.	највисоко ниво на интеграција меѓу банките и осигурителните друштва
2.	банките и осигурителните компании да немаат основ за делење на базата на комитенти
3.	посакувано дуплирање на системите и ресурсите
4.	заеднички развој на услугата меѓу банките и осигурителните друштва
5.	меѓусебно учество во акционерскиот капитал и управувањето на банката и друштвото за осигурување

Стратегиската алијанса како модел на банкоосигурување овозможува:

1.	највисоко ниво на интеграција меѓу банките и осигурителните друштва
2.	банките и осигурителните компании да немаат основ за делење на базата на комитенти
3.	посакувано дуплирање на системите и ресурсите
4.	заеднички развој на услугата меѓу банките и осигурителните друштва
5.	меѓусебно учество во акционерскиот капитал и управувањето на банката и друштвото за осигурување

Ентитетот чии оперативни системи во целост се интегрирани во давање интегрирани финансиски услуги се нарекува:

1.	заедничко вложување
2.	компаниии за давање финансиски услуги
3.	стратегиска алијанса
4.	дистрибуционен аранжман
5.	холдинг

Кои од следните тврдења може да се смета за неточно во случајот на интернет-дистрибуцијата во осигурувањето:

1.	сите осигурителни услуги подеднакво одговараат за интернет-трговија
2.	тешко се стандардизира барањето отштета
3.	таа е поприфатлива во случај кога осигурителни друштва имаат почест контакт со клиентите
4.	корисниците го гледаат интернетот како несигурен начин за трговија подложен на сајбер напади
5.	комплексните осигурителни услуги за кои се потребни голем обем на информации се помалку подобни за интернет-трговија

Една од карактеристиките на компанијата која влијае на изборот на каналот на дистрибуција е:

1.	локацијата на друштвото за осигурување на пазарот
2.	сложеноста во корпоративното одлучување
3.	финансиските, технолошките и човечките ресурси
4.	фокусот на минатите канали на дистрибуција
5.	кадровската политика на друштвото за осигурување

Вертикалните конфликтни односи во дистрибутивните канали настануваат кога:

1.	два или повеќе канали на дистрибуција меѓусебно си конкурираат
2.	постои судир меѓу различните нивоа на раководни позиции во осигурителните друштва
3.	постои деловен конфликт меѓу организации кои обавуваат функции од исто ниво на дистрибуција
4.	постои судир меѓу друштвото за осигурување и посредниците
5.	не е возможно паралелно настанување на хоризонтални конфликтни односи

Застапникот во осигурувањето може:

1.	да биде лице кое извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување над кое е отворено стечајна постапка
2.	да наплати премија на осигуреникот во свое име
3.	да поготвува и склучува договори за осигурување во име и за сметка на само едно друштво за осигурување
4.	повремено да работи како осигурителен брокер доколку опфаќа производи за осигурување кои меѓусебно не си конкурираат
5.	да врши и работи на продолжување и прекинување на договори за осигурување по претходна согласност од осигурениците

Еден од условите за добивање дозвола за работа за вршење работи на застапување во осигурувањето е:

1.	акционерски капитал за основање од 50.000 евра во денарска противвреност на денот на уплатата според курс на НБРМ
2.	вработување на најмалку еден застапник во осигурување со половина работно време
3.	друштвото за застапување во осигурување да биде поврзано лице со друштво за осигурување
4.	договорот за осигурување на обврските кон сопствениците на полиси задолжително се обновува и доставува до АСО во рок од 15 дена од денот на склучување/обновување
5.	друштвото за застапување во осигурувањето може да се основа како друштво со ограничена одговорност со седиште во Република Северна Македонија

Дозволата за вршење на работи за застапување во осигурување нема да престане да важи доколку:

1.	друштвото не започне да ја врши дејноста застапување во осигурувањето во првите шест месеци
2.	се отвори стечајна, односно ликвидациона постапка
3.	друштвото за застапување во осигурување престане да врши дејност застапување во осигурување помалку од шест месеци
4.	друштвото работи спротивно на одредбите на ЗСО
5.	друштвото за застапување во осигурување престане да врши дејност застапување во осигурување повеќе од шест месеци

За што не одговара застапникот и Друштвото за застапување согласно ЗСО:

1.	дозволата е добиена со наведување невистинити податоци
2.	работат спротивно на одредбите на ЗСО
3.	непочитување на Договорот
4.	доколку осигуреникот свесно пријавил поголема штета од проценетата
5.	за предизвикана штета на осигуреникот

Кодексот на Етика не е насочен кон детерминирање на:

1.	давање на сите можни услуги кога има потреба од нив
2.	регулирање на одредбите кои се опфатени со ЗСО
3.	фактичко и прецизно обезбедување на информации за давање правилна осигурителна заштита
4.	фер конкурентност на пазарот на осигурување
5.	одржување на потребите на потрошувачите на највисоко можно ниво

Повреда на доверливиот однос што членот го има со својот клиент или претпоставен се смета за:

1.	неопределено неетичко дејство
2.	конфликт на интереси
3.	определено неетичко дејство
4.	прекршување на ЗСО
5.	принципиелно деловно однесување

Кое не претставува неопределено неетичко дејство:

1.	впуштање во активности со кои се посрамотува друштвото и се нанесува репутациски ризик
2.	прекршување на закон или регулатива утврдени од владино тело
3.	потфрлување во користењето на знаењето и можностите за извршување на обврските кон клиентите и претпоставените
4.	неизлегување во пресрет на потребите на клиентите и претпоставените
5.	свесно преземање задачи кои членот не може соодветно и професионално да ги изврши

Конфликт на интереси се јавува во случај кога:

1.	се презема акција во свој личен интерес, спротивно на интересот на компанијата
2.	вработени земаат поткуп и останати несоодветни плаќања
3.	вработени се во роднинска врска
4.	намерно се прикажуваат погрешни или се прикриваат материјални факти
5.	намерно погрешносе претставуваат природата и значењето на ознаките на СРСУ

Принципот на одржувањето на интегритет подразбира:

1.	земање поткуп
2.	личните интереси се ставени спротивно на интересите на друштвото за осигурување
3.	ненавремено и неточно презентирање на податоци
4.	целосна усогласеност со ЗСО
5.	честа подложност на дисциплински мерки

Политиките на доверливост и приватност се дел од:

1.	принципот за заштита на средствата на компанијата
2.	принципот за заштита на интегритетот на вработените
3.	принципот за избегнување на конфликтот на интереси
4.	навременото спроведување на Кодексот
5.	одржливоста на маркетинг стратегијата на друштвото за осигурување

Правилното спроведување на Кодексот, не подразбира:

1.	пријавување на прекршувања на Кодексот
2.	дисциплински мерки
3.	24-часовна отворена телефонска линија за пријавување на прекршоци
4.	соработка со етичкиот кодекс на АСО
5.	потврда за усогласеност

Неживотно осигурување

За договорот за шомажно осигурување да биде согласно со закон

1.	Треба само да постои квалификувно прифаќање на понудата, не земајќи ги во предвид дали постојат измами
2.	Треба да се зема во предвид дали постојат измами за време на договарањето
3.	Мора да постои квалификувно прифаќање на понудата, разгледување на понудата и за време на договарањето не смее да има измами
4.	Сите три одговори се точни
5.	Ниту еден понуден одговор не е точен

Кај осигурување од правна заштита нема да се изврши надомести штета и надомест на трошоци на осигуреникот, доколку:

1.	Трошоци на судска постапка во странство, поведена против осигуреникот прекршок сторено од небрежност, согласно законските прописи на таа држава, што осигуреникот ги сторил за време на патувањето или престојот во странство
2.	Трошоци на судска постапка во странство, поведена против осигуреникот за кривично дело сторено од небрежност, согласно законските прописи на таа држава, што осигуреникот ги сторил за време на патувањето или престојот во странство
3.	Осигуреникот причин штета управувајќи со друго возило без овластување од сопственикот, без собраќајна или возачка дозвола
4.	Трошоци за спроведување на судска постапка или други соодветни постапки во странство, поведени за остварување на осигуреникот за правото за надомест за лична нематеријална штета за телесна повреда што ја претрпел во собраќана незгода за време на патувањето во странство
5.	Трошоци за спроведување на судска постапка или други соодветни постапки во странство, поведени за остварување на осигуреникот за правото за надомест за лична нематеријална штета за телесна повреда што ја претрпел во собраќана незгода за време на престојот во странство

Лицата кои немаат важечки меѓународни исправи или доказ:

1.	Должни се на граничниот премин на Република Македонија да склучат договор за осигурување од автомобилска одговорност со друштвото за осигурување кое е член на Националното биро за осигурување за период на престој на возилотро на територијата на Република Македонија, не помалку од 5 дена
2.	Должни се на граничниот премин на Република Македонија да склучат договор за осигурување од автомобилска одговорност со друштвото за осигурување кое е член на Националното биро за осигурување за период на престој на возилотро на територијата на Република Македонија, не помалку од 7 дена
3.	Должни се на граничниот премин на Република Македонија да склучат договор за осигурување од автомобилска одговорност со друштвото за осигурување кое е член на Националното биро за осигурување за период на престој на возилотро на територијата на Република Македонија, не помалку од 14 дена
4.	Должни се на граничниот премин на Република Македонија да склучат договор за осигурување од автомобилска одговорност со друштвото за осигурување кое е член на Националното биро за осигурување за период на престој на возилотро на територијата на Република Македонија, не помалку од 15 дена
5.	Не се должни се на граничниот премин на Република Македонија да склучат договор за осигурување од автомобилска одговорност со друштвото за осигурување кое е член на Националното биро за осигурување за период на престој на возилотро на територијата на Република Македонија

Ризикот од одговорност претставува:

1.	Пожар;
2.	Смрт на договарачот на осигурување;
3.	Несреќен случај на осигуреното лице;
4.	Пореда на телото или нарушување на здравјето на осигуреното лице;
5.	Пореда на телото или нарушување на здравјето на некоја трета личност.

Според поделбата на кредитното осигурување, кој од наведените спаѓа во поделбата на кредитно осигурување според предметот кој се осигура:

1.	Домашно осигурување на кредити
2.	Гарансицко кредитно осигурување
3.	Осигурување на извозни кредити со општа полиса
4.	Осигурување од измама
5.	Продажба на стока со странско потекло

Кај директниот лизинг договор сретнуваме:

1.	Три субјекти и два договорни односи и тоа: производител и лизинг претпријатие и лизинг претпријатие и корисник
2.	Два субјекти и тоа производител и корисник на доброто
3.	Два субјекти производител и лизинг претпријатие
4.	Два субјекти лизинг претпријатие и корисник на доброто
5.	Сите претходни се точни.

Најголемо учество во вкупното портфолио на осигурителните компании завзема класата на осигурување:

1.	Осигурување на живот
2.	Осигурување од пожар и други природни непогоди
3.	Осигурување на имот
4.	Осигурување од автоодговорност
5.	Осигурување од последици од несреќен случај - незгода

Во листата на критични болести кои се предмет на осигурување издадена од страна на здружението на британски осигурители во вообичаените исклучоци спаѓа:

1.	Мозочен удар
2.	бениген тумор на мозокот
3.	ХИВ/Сида
4.	Парализа/параплегија
5.	Рак

Кај осигурувањето на моторни возила, шински возила и воздухоплови и пловни објекти предмет на осигурување може да биде

1.	сите моторни возила, приклучни, работни и шински возила, заедно со радиоапарати, алати и прибор стандардно испорачани од превозителот;
2.	сите моторни возила, приклучни, работни и шински возила, без радиоапарати, алати и прибор стандардно испорачани од превозителот;
3.	сите моторни возила, приклучни, работни и шински возила, заедно со радиоапарати, алати и прибор стандардно испорачани од превозителот и стоката што се превезува;
4.	сите моторни возила, приклучни, работни и шински возила, без радиоапарати, алати и прибор стандардно испорачани од превозителот и без стоката што се превезува;
5.	ниту едно од горенаведените.

Пријава за осигурување претставува:

1.	Е полиса која што се издава за осигурување на секоја оделна пратка и од случај до случај.
2.	Пријава во писмена форма која ги содржи сите податоци кои се потребни се со цел да му се овозможи на осигурителот да ја процени големината на ризикот на кој тој е изложен.
3.	Е полиса која што се издава на определен рок кој обично изнесува дванаесет месеци.
4.	Пријава е документ во писмена форма која ги содржи само личните податоци на осигуениот.
5.	Сите од горен наведените можни одговори се точни.

Генерална полиса ни представува:

1.	полиса која што се издава за осигурување на секоја оделна пратка и од случај до случај.
2.	пријава во писмена форма која ги содржи сите податоци кои се потребни се со цел да му се овозможи на осигурителот да ја процени големината на ризикот на кој тој е изложен.
3.	полиса која што се издава на определен рок кој обично изнесува дванаесет месеци.
4.	Пријава во писмена форма која ги содржи само личните податоци на осигурениот.
5.	Временска полиса за поединечно патување.

Од наведените ризици кој ризици не припаѓа во групата на основни транспортни ризици

1.	елементарни непогоди
2.	воени и политички ризици
3.	самозапалување и експлозија
4.	кражба и неиспорака
5.	разбојништво.

Од наведените ризици кој ризици припаѓа во групата на дополнителни транспортни ризици

1.	елементарни непогоди
2.	воени и политички ризици
3.	самозапалување и експлозија
4.	кражба и неиспорака
5.	разбојништво.

Квалитативна франшиза претставува:

1.	исклучување на одговорноста за штети до определен износ (кој може да е асолутен износ или процент);
2.	исклучување на одговорноста на осигурениот за определени категории на штети;
3.	е онаа која што го определува процентот на оштетување до кој штетата не се надоместува;
4.	надомест на штета од сигуителот само ако штетата го надминува износот на франшизата;
5.	е онаа која што го определува процентот до кој штетата може да се надоместе.

Условна франшиза претставува:

1.	исклучување на одговорноста за штети до определен износ (кој може да е асолутен износ или процент);
2.	исклучување на одговорноста на осигурениот за определени категории на штети;
3.	надомест на штета од сигуителот само ако штетата го надминува износот на франшизата;
4.	е онаа која што го определува процентот на оштетување до кој штетата не се надоместува;
5.	е онаа која што го определува процентот до кој штетата може да се надоместе.

Кај осигурувањето на имотот од пожар и некои други опасности со доплата на претмија за осигурување може да се осигура од дополнителен ризик:

1.	ветер;
2.	удар од гром;
3.	невреме;
4.	пад на авион;
5.	излевање на вода од водоводните и канализациските цевководи.

Кај осигурувањето на домаќинства кон основната полиса со доплата на дополнителна премија за осигурување може да се осигураат од:

1.	пожар и удар од гром;
2.	експлозија;
3.	различни апарати (телевизор, клима, радио, фрижидер и сл) од дефект поврзан со електрична енергија;
4.	бура;
5.	кршење на стакло.

Кај осигурувањето на домаќинства кон основната полиса со доплата на дополнителна премија за осигурување може да се осигураат од:

1.	пожар и удар од гром;
2.	експлозија;
3.	различни апарати (телевизор, клима, радио, фрижидер и сл) од дефект поврзан со електрична енергија;
4.	бура;
5.	кршење на стакло.

Доколку дојде до промена на сопственикот на моторното возило во текот на траење на осигурувањето:

1.	Осигурувањето веднаш прекинува;
2.	Правата и обврските од осигурувањето преминуваат врз новиот сопственик до истекот на тековниот период на осигурувањето;
3.	Правата и обврските од осигурувањето преминуваат врз новиот сопственик максимум 5 дена;
4.	Правата и обврските од осигурувањето преминуваат врз новиот сопственик до истекот на тековниот период на осигурувањето, но со зголемен износ на премија;
5.	Сите претходни ставови се точни.

Без плаќање на дополнителна премија, со осигурувањето од автомобилска одговорност се покриваат штети предизвикани од употреба на моторното возило:

1.	на територијата на земјите членки на Европската Унија;
2.	на територијатата на било која земја во светот;
3.	на територијатата на соседните земји;
4.	сите претходни одговори се точни;
5.	не се покрива штета надвор од границите на Република Северна Македонија.

Овластениот претставник е должен од денот на поднесеното барање за надомест за штета од лицето кое претрпело штета:

1.	во рок од три месеци да даде понуда за надомест за штета во случај ако одговорноста не е спорна и штетата била во целост обработена;
2.	во рок од два месеци да даде понуда за надомест за штета во случај ако одговорноста не е спорна и штетата била во целост обработена;
3.	во рок од 30 дена да даде понуда за надомест за штета во случај ако одговорноста не е спорна и штетата била во целост обработена;
4.	во рок од 15 дена да даде понуда за надомест за штета во случај ако одговорноста не е спорна и штетата била во целост обработена;
5.	Нема одговорност да даде понуда за надомест за штета и покрај тоа што штетата е целосно обработена.

Максималната сума на осигурување на која што може да биде договорено осигурувањето од одговорноста за штети што воздухопловот може да го презивика на трето лице, изразена во денарска противвредност според курсот на НБРСМ на денот на уплата кај воздухоплови со максимална маса при полетување од 6.000 до 25.000 изнесува:

1.	5.000
2.	1.000.000
3.	12.000.000
4.	50.500.000
5.	90.000.000

Одговорноста како поим претставува:

1.	пожар врз имотот;
2.	смрт на осигуриеното лице;
3.	повреда на телото или нарушување на здравјето на осигуреното лице;
4.	здравствени проблеми на осигуреното лице;
5.	повреда на телото или нарушување на здравјето на некоја трета личност.

Како извор на опасносткој од која произлегува одговорноста на осигуреникот кај осигурувањето од одговорност, може да биде:

1.	Одговорност за штета која настанала како резултат на поседување на некои предмети;
2.	Осигурување поради нови извор на опасност, кој се појавува во текот на траење на договорот за осигурување;
3.	Осигурување на земјата и почвата;
4.	Сите претходни понудени одговори се точни;
5.	Нема ниту еден точен одговор.

Осигурувањето на извозни кредити е поделено на Del credere, гаранциско и осигурување од измама од аспект на:

1.	подрачјето
2.	предметот на осигурување
3.	кој го склучил договорот за осигурување
4.	од видот на полисата
5.	од аспект на осигурителот.

Во субјективни причини за остварување на комерцијалните ризици не спаѓа:

1.	капиталот на должникот;
2.	деловна способност изразена преку моралната, интелектуалната и физичката способност за активности што ги извршува;
3.	мерките кои ги носи власта во земјата на должникот, а кои оневозможуваат извршување на плаќање.
4.	правниот систем и условите за наплата на побарувањата во земјата;
5.	моралноста на должникот.

Директни политички извозни кредитни ризици претставуваат:

1.	Мерките кои ги носи власта во земјата на должникот, не се однесуваат директно на неговиот имот или неговиот имот;
2.	деловна способност изразена преку моралната, интелектуалната и физичката способност за активности што ги извршува;
3.	правниот систем и условите за наплата на побарувањата во земјата;
4.	мерките кои ги носи власта во земјата на должникот, а кои оневозможуваат извршување на плаќање.
5.	капиталот на должникот.

Политиката за осигурување на комерцијални и некомерцијални ризици на Македонската банка за поддршка на развојот:

1.	се базира на долгорочни вложување и инвестиционите активност на македонските стопанственици;
2.	не се базира на долгорочни вложување и инвестиционите активност на македонските стопанственици;
3.	се базира на краткорочни вложување и инвестиционите активност на македонските стопанственици;
4.	не се базира на краткорочни вложување и инвестиционите активност на македонските стопанственици;
5.	МБПИ при днесување на одлуките за издавање на полиса за осигурување ја има само во предвид само финансиската состојба на должникот.

Кај извозните кредитни ризици при настанување на штета:

1.	осигуреникот е должен да пријави штета до МБПР во рок од 3 дена;
2.	осигуреникот е должен да пријави штета до МБПР во рок од 5 дена;
3.	осигуреникот е должен да пријави штета до МБПР во рок од 10 дена;
4.	осигуреникот е должен да пријави штета до МБПР во рок од 20 дена;
5.	осигуреникот е нема определен рок да пријави штета до МБПР.

Во групата на катастрофални ризици кај кредитното осигурување спаѓаат:

1.	земјотреси и пожар од поширок размер;
2.	целосна неможност на извршување на обврските кои произлегуваат од извозниот договор од страна на должникот;
3.	неможност од присилна наплата на должникот;
4.	Одбивање на извршување на обврските кои произлегуваат од извозниот договор од страна на должникот;
5.	неможност за присилна наплата од јавно правно лице.

Во неживотното осигурување не спаѓа следната класа на осигурување:

1.	осигурување на кредити
2.	осигурување на стока во превоз
3.	осигурување на правна заштита
4.	осигурување на пловни објекти
5.	осигурување на лична рента

Под целосен траен инвалидитет се подразбира:

1.	загуба на вид, слух и мирис
2.	загуба на екстремитети или сетила за вид, слух и говор
3.	загуба на екстремитети и на вид, слух и мирис
4.	загуба на екстремитети и на слух, говор и вид
5.	намалување на сетила за говор, вид и слух и намалување на функцијата на екстремитетите

Клаузулата за рехабилитација во договорот за долгорочно здравствено осигурување означува дека во периодот на рехабилитација осигуреникот:

1.	не смее да работи, но ќе му биде исплатена плата во целосен износ
2.	може да работи половина од работното време, ќе добива целосен надомест од осигурувањето и цела плата од работодавецот
3.	може да работи половина од работното време, ќе добива намален надомест од осигурувањето и половина плата од работодавецот
4.	може да работи само една третина од работното време, ќе добива намален надомест од осигурувањето и половина плата од работодавецот
5.	може да работи половина од работното време, ќе добива една половина надомест од осигурувањето и една третина од платата од работодавецот

Осигурувањето на критични болести како основни состојби ги вклучува:

1.	мозочен удар, кома и глувост
2.	мозочен удар, срцев удар и слепило
3.	реконструкција на аорта, загуба на екстремитети и изгореници од трет степен
4.	срцев удар, мозочен удар и рак
5.	кома, слепило и глувост

При карго осигурување, пријавата за осигурување:

1.	може да се склучи во усна форма при што се наведуваат сите податоци кои на осигуреникот ќе му овозможат да ја процени големината на ризикот на кој би се изложил
2.	нема пропишана форма во која се склучува
3.	се склучува само во писмена форма при што се наведени сите податоци кои на осигуреникот ќе му овозможат да ја процени големината на ризикот на кој би се изложил
4.	формата во која е склучена не е значајна, само наведувањето на податоците врз основа на кои осигуреникот ќе ја процени големината на изложениот ризик е иманентна
5.	се склучува во писмен облик, при што податоците кои ќе му овозможат на осигуреникот да ја процени големината на ризикот на кој е изложен може да се дополнуваат во период од еден месец

При карго осигурување, што не е точно за генералната полиса:

1.	се издава за секоја поодделна пратка и од случај до случај
2.	се издава на определен временски рок, кој вообичаено е една година
3.	во неа се утврдуваат општите услови за осигурување, без детали, кои во моментот не се познати
4.	се разликува од временската полиса за поединечно патување
5.	може спогодбено да се дополнува и продолжува

При карго осигурување, во основни транспортни ризици не спаѓаат:

1.	пожари
2.	кражба и неиспорака
3.	виша сила
4.	самозапалување и експлозиви
5.	сообраќајни несреќи

При карго осигурување, кај осигуреното време важни се следниве аспекти:

1.	почетна точка на патување и време на патување
2.	почетна точка на патување и релација на патување
3.	почетна и крајна точка на патување, релација и време на патување
4.	време од почетна до крајна точка и релација на патување
5.	почетна точка на патување, релација и време на патување

При карго осигурување, франшизата во која се исклучува одговорноста за штети до определен износ кој може да биде изразен во релативен или апсолутен износ се нарекува:

1.	квалитативна франшиза
2.	квантитативна франшиза
3.	лимитирана франшиза
4.	безусловна франшиза
5.	веројатна франшиза

Ризикот од пожар е основно осигурување на имот кое ги опфаќа:

1.	само ризиците пожар и експлозија
2.	ризиците пожар, експлозија или ризиците од елементарни непогоди
3.	ризиците пожар и експлозија, ризици од елементарни непогоди, ризиците демонстрација, пад на авион, удар на сопствено или туѓо моторно возило во осигурен објект
4.	само ризиците пожар и земјотрес
5.	само ризиците од пожар и демонстрација

При осигурување од земјотрес, не е точно дека земјотресот во основа

1.	може, но не мора да биде покриен како додаток на пожарната полиса
2.	не би смеело да е покриен автоматски со пожарната полиса
3.	не би смеело да е покриен на обврзна основа со пожарната полиса
4.	мора да биде покриен како додаток на пожарната полиса
5.	мора да биде покриен со доплата на премија за осигурување

Што не опфаќа осигурувањето на градежни објекти во изградба:

1.	материјална штета на веќе постоечки објект кој се реконструира, адаптира, санира
2.	работна и специјална опрема, ангажирани на поединечни инвестиции
3.	опрема за изградба/монтажа при изведување на работи
4.	нематеријална штета на извршени работи на изградба и монтажа
5.	договорена одговорност на изведувачот на работа во гаранцискиот период

Право на надомест по основ на осигурување од автомобилска одговорност има секое лице, освен:

1.	лицето кое управувало со моторното возило со чија употреба е предизвикана незгодата
2.	лицето кое на нелегален начин присвоило моторно возило, како и соучесникот во нелегално присвојување на моторно возило, со чија употреба е предизвикана незгодата, но само ако истото управувало со моторното возило во моментот на настанување на незгодата
3.	лицата кои штетата ја претрпеле како резултат на употреба на моторно возило во спортски приредби за кои е добиена официјална согласност и на кои е потребно да се постигне максимална брзина
4.	лицето кое на нелегален начин присвоило моторно возило, како и соучесникот во нелегално присвојување на моторно возило, со чија употреба е предизвикана незгодата, без разлика дали истото управувало со моторното возило во моментот на настанување на незгодата
5.	лицата кои штетата ја претрпеле како резултат на употреба на моторното возило во терористички акт или воени операции дефинирани согласно со Кривичниот закон

Ако во текот на траењето на осигурувањето, дојде до промена на сопственикот на моторното возило, правата и обврските од договорот за осигурување преминуваат врз новиот сопственик:

1.	во следните два месеци по истекот на тековниот период за осигурување
2.	до истекот на тековниот период за осигурување
3.	половина година по истекот на тековниот период за осигурување
4.	целиот период во кој новиот сопственик ќе го поседува возилото
5.	само ако е во роднинска врска со претходниот сопственик

При осигурување од автомобилска одговорност, за незгоди надвор од територијата на Република Северна Македонија, овластениот претставник за штети:

1.	мора да е назначен најмалку од две друштва за осигурување
2.	мора да е назначен само од едно друштво за осигурување
3.	може да е назначен најмногу од две друштва за осигурување
4.	може да е назначен најмногу од три друштва за осигурување
5.	може да е назначен од едно или од повеќе друштва за осигурување

При незгоди на територијата на Република Северна Македонија, оштетените лица можат да поднесат барање за надомест на штета до Службата за надомест на штети доколку:

1.	во рок од еден месец од денот на поднесување на барањето за надомест на штета до одговорното друштво за осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или неговиот овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице
2.	во рок од три месеци од денот на поднесување на барањето за надомест на штета до одговорното друштво за осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или неговиот овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице
3.	во рок од десет дена од денот на поднесување на барањето за надомест на штета до одговорното друштво за осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или неговиот овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице
4.	во рок од половина година од денот на поднесување на барањето за надомест на штета до одговорното друштво за осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или неговиот овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице
5.	во рок од една година од денот на поднесување на барањето за надомест на штета до одговорното друштво за осигурување или до неговиот овластен претставник, одговорното друштво за осигурување или неговиот овластен претставник не го решиле барањето за надомест на штета на оштетеното лице

Како штета што е предизвикана со употреба на воздухоплов:

1.	не се смета штетата што на трето лице му е предизвикана со паѓање или исфрлање на предмети од воздухопловот
2.	може да се разгледа штетата што на трето лице му е предизвикана со паѓање и со исфрлање на предмети од воздухопловот
3.	може, но не мора да се разгледа и штетата што на трето лице му е предизвикана со паѓање и со исфрлање на предмети од воздухопловот
4.	не се смета штетата што на трето лице му е предизвикана со паѓање предмети од воздухопловот
5.	се смета и штетата што на трето лице му е предизвикана со паѓање или исфрлање на предмети од воздухопловот

Кредитното осигурување според подрачјето се класифицира на:

1.	национално и регионално
2.	регионално и меѓународно
3.	домашно и меѓународно
4.	кауциско и кредитно осигурување во лизинг работење
5.	локално и регионално

Осигурување кај кое договорот за осигурување го склучува доверителот, додека осигурителот врз основа на договорот за осигурување се обрзува на доверителот да му ја надомести штетата која би настанала доколку навреме и во целост должникот не го исплати долгот кон него се нарекува:

1.	кауциско кредитно осигурување
2.	осигурување на извозни кредити во поширока смисла на зборот
3.	осигурување од измама
4.	осигурување на извозни кредити во потесна смисла на зборот
5.	осигурување на увозни кредити во поширока смисла на зборот

Кредитното осигурување кога едно лице му доверува имот или пари на друго лице, при што лицето на кое му бил доверен имотот е потребно истиот да го чува и нештетен да му го врати се нарекува:

1.	кредитно осигурување во лизинг работење
2.	осигурување на доверба
3.	гаранциско кредитно осигурување
4.	осигурување на лојалност
5.	специјално кредитно осигурување

Кредитното осигурување кај кое осигурителот врз основа на договорот за осигурување му издава гаранции на доверителот дека ќе ја изврши обврската според договорот за кредитирање се нарекува:

1.	осигурување од измама
2.	осигурување на домашни кредити
3.	осигурување на извозни кредити
4.	кауциско кредитно осигурување
5.	осигурување на странски кредити

Кредитните ризици кои се поврзани со целосната или делумната неможност или одбивање на извршувањето на обврските кои произлегуваат од извозниот договор од страна на должникот се познати како:

1.	катастрофални ризици
2.	индиректни политички ризици
3.	комерцијални ризици
4.	директни катастрофални ризици
5.	директни политички ризици

Кредитните ризици кои се однесуваат на мерките кои ги носат властите во земјата на должникот, а со кои се оневозможува извршување на плаќањето се познати како:

1.	индиректни политички ризици
2.	директни комерцијални ризици
3.	директни катастрофални ризици
4.	директни политички ризици
5.	индиректни комерцијални ризици

Кредитните ризици кај кои се работи за штети од многу големи размери и разузнавања предизвикани од елементарни непогоди и други стихијни дејства, при што доаѓа до финансиско уништување на должникот, а со тоа негово спречување во извршувањето на обврските кои произлегуваат од извозниот договор се познати како:

1.	директни извозни ризици
2.	катастрофални ризици
3.	индиректни извозни ризици
4.	индиректни политички ризици
5.	директни политички ризици

При осигурување на финансиски загуби, прелиминарната премиска стапка е детерминирана од следните фактори:

1.	износот на извоз од претходниот период и пондерираниот рок на плаќање за сите трансакции што ги исполнуваат условите за осигурување
2.	показателот за добивки врз основа на претходен период од шест месеци и планираниот износ на увоз
3.	износот на увоз од претходниот период и пондерираниот рок на плаќање за сите трансакции што ги исполнуваат условите за осигурување
4.	планираниот износ на извоз (расположлив за осигурување), пондерираниот рок на плаќање за сите трансакции што ги исполнуваат условите за осигурување и показателот на загуби утврден врз основа на искуство од поодделни купувачи
5.	показателот за добивки врз основа на претходен период од 12 месеци и предвидениот износ на извоз

При осигурување на финансиски загуби, за да биде договорот за осигурување во согласност со Законот:

1.	за време на договарањето не смее да има измами и не е неопходно разгледување на понудата
2.	мора да постои квалификувано прифаќање на понудата и за време на договарањето едната страна може да затскрие елементи кои подоцна може да се внесат
3.	мора да постои квалификувано прифаќање на понудата, но таа не мора да се разгледува детално
4.	не смее да постојат измами за време на договарањето и понудата не мора целосно да се прифати
5.	понудата мора да се разгледа, да постои нејзино квалификувано прифаќање и не се дозволени измами при договарањето

Кај шомажно осигурување, вкупните информации кои осигуреникот и договарачот мораат да ги разменат при склучување на договорот се познати како:

1.	материјални факти
2.	морални факти
3.	нематеријални факти
4.	историски факти
5.	искрени факти

При шомажно осигурување, амортизацијата на објектите и опремата:

1.	е во директна врска со остварување на вкупниот приход
2.	како трошок не е предмет на Законот за трговски друштва
3.	е варијабилен трошок
4.	се означува како неосигрлив трошок при работење
5.	е фиксен трошок

При шомажното осигурување, платите на директорите:

1.	секогаш се во директна врска со висината на остварување на вкупен приход
2.	немаат никаква врска со остварениот вкупен приход и тој дел од трошоци може, но не мора да се разгледува како осигурливи трошоци при прекин со работа
3.	се во директна врска со остварените трошоци од работењето
4.	треба се се разгледуваат како неосигурливи трошоци при прекин со работа
5.	немаат никаква врска со остварениот вкупен приход и тој дел од трошоци, мора да се разгледува како осигурливи трошоци при прекин со работа

При осигурување на правна заштита, не е точно дека:

1.	осигурителот е должен да надомести определени трошоци на судска постапка во странство, поведена против осигуреникот за прекршок или кривично дело сторено од небрежност, согласно законските прописи на таа држава, што осигуреникот ги направил за време на патувањето и престојот во странство
2.	осигурителот ќе изврши надомест на штета и на трошоци на осигуреникот по основ на правна помош и заштита и пред изрекување на казна на осигуреникот за стореното дело
3.	осигурителот нема да изврши надомест на штета и на трошоци на осигуреникот по основ на правна помош и заштита, доколку во текот на постапката делото се преквалификува во кривично дело сторено со умисла
4.	осигурителот нема да изврши надомест на штета и на трошоци на осигуреникот по основ на правна помош и заштита, доколку осигуреникот причинил штета управувајќи со возило без овластување од сопственикот, без сообраќајна или возачка дозвола
5.	осигурителот ќе ги надомести трошоците за поведување на судска или друга соодветна постапка во странство, поведена за остварување на правото на осигуреникот за надомест на лична нематеријална штета за телесна повреда што ја претрпел во сообраќајна незгода за време на патувањето и престојот во странство

Штетите кај кредитното осигурување можат да се јават во вид на:

1.	просечна и пондерирана загуба на финансиски средства
2.	дефинитивна полугодишна и годишна загуба на финансиски средства
3.	дефинитивна шестмесечна и годишна загуба на финансиски имот
4.	дефинитивна и привремена загуба на финансиски средства
5.	веројатна и дефинитивна загуба на финансиски средства

Директните политички ризици се однесуваат на:

1.	мерките што ги носат властите во земјата на должникот кои не се однесуваат директно на неговиот имот и деловни активности
2.	мерките што ги носат властите во земјата на должникот кои се однесуваат директно на неговиот имот кога тој надминува вредност од 200.000 евра
3.	мерките што ги носат властите во земјата на должникот кои не се однесуваат директно на неговиот имот и деловни активности
4.	мерките кои ги носат властите во земјата на должникот, а со кои се овозможува извршувањето на електронска наплата
5.	мерките кои ги носат властите во земјата на должникот, а со кои се оневозможува извршувањето на плаќањето

Кауциско или гаранциско кредитно осигурување претставува таков вид осигурување кај кое самиот договор за осигурување го склучува:

1.	осигурителот
2.	должникот и осигурителот
3.	должникот
4.	должникот со интермедијар
5.	интермедијар

Под поимот целосен траен инвалидитет се подразбира:

1.	само загубата на горните екстремитети и сетилото за вид
2.	нарушувањето на здравјето како последица на изгореници предизвикани од сончеви зраци
3.	загуба на екстремитети и загуба на видот, говорот и слухот како последица на повреди добиени во незгодата
4.	нарушувањето на здравјето како последица на сончаница
5.	само загубата на видот и слухот

Делумен траен инвалидитет не подразбира:

1.	намалување на функцијата на сетилото за слух како последица на повреди добиени во незгодата
2.	намалување на функцијата на екстремитетите како последица на повреди добиени во незгодата
3.	намалување на функцијата на сетилото за вид како последица на повреди добиени во незгодата
4.	загуба на екстремитетите и на видот, слухот и говорот како последица на повреди добиени во незгодата
5.	намалување на функцијата на говорот како последица на повреди добиени во незгодата

Клаузулата за рехабилитација како дел од договорот за долгорочно здравствено осигурување означува дека:

1.	во периодот на рехабилитација осигуреникот не смее да работи кај својот работодавач
2.	во периодот на рехабилитација осигуреникот мора да работи половина од работното време и ќе добива плата во цел износ од работодавачот
3.	во периодот на рехабилитација осигуреникот може да работи цело работно време кај својот работодавач за да оствари право за плата
4.	во периодот на рехабилитација осигуреникот може да работи само еден ден кај својот работодавач
5.	во периодот на рехабилитација осигуреникот може да работи половина од работното време и ќе добива намален надомест од осигурувањето и половина плата од работодавачот

Каренцата е периодот:

1.	на првата недела од почетокот на осигурувањето
2.	пред почетокот на осигурувањето
3.	кој го опфаќа првиот месец од почетокот на осигурувањето
4.	на отстапување од просечната вредност на деновите од месеците за кои е склучено осигурувањето
5.	по почетокот на осигурувањето кој трае максимум три месеци

Кај здравственото осигурување, според листата на критични болести кои се предмет на осигурување, а е издадена од Здружението на британските осигурители, во основните состојби секогаш е вклучено:

1.	кома
2.	изгореници од трет степен
3.	мозочен удар
4.	мултиплекс склероза
5.	загуба на екстремитети

Делумното каско-осигурување на моторни и шински возила се договара за:

1.	групи на ризици
2.	за секоја загуба или штета која ќе настане на осигурениот воздухоплов поради вонреден настан на летање, рулање, стоење на земја или усидрување
3.	надомест на штетата поради потполна загуба на пловниот објект
4.	штета предизвикана само од ризици поврзани со поплава
5.	надомест на штетата поради конструктивна загуба на пловниот објект

Во транспортното осигурување се појавуваат поголем број видови на полиси, но главно сите се сведуваат на следниве видови:

1.	национална и меѓународна
2.	краткорочна и долгорочна
3.	отворена и затворена
4.	полиса на определено и неопределено време
5.	поединечна и генерална

Поединечната полиса се издава за осигурување:

1.	на една третина од пратките на осигуреникот
2.	на секоја одделна пратка само за периодот од последниот квартал
3.	на секоја одделна пратка и од случај до случај
4.	на сите пратки на осигуреникот
5.	на определен временски рок, кој обично изнесува дванаесет месеци

При определување на предметот на транспортното осигурување, предвид треба да се земат:

1.	вредноста на стоката и времето на транспорт
2.	количината, вредноста и индивидуализацијата на стоката
3.	само видот и вредноста на стоката
4.	видот на стоката и времето на транспорт
5.	само обемот и видот на стоката

Во групата на основни транспортни ризици спаѓа:

1.	ризик од 'рѓосување
2.	кражба
3.	абење на транспортното средство
4.	разбојништво
5.	ризик од кршење

Почетната и крајната точка на патувањето може да се изврши:

1.	само на еден начин и тоа преку нивно точно определување
2.	само на еден начин и тоа преку нивно апроксимативно определување
3.	само на еден начин и тоа преку нивно кумулативно определување
4.	на повеќе начини, од кои еден е преку определување на географското подрачје
5.	само на еден начин и тоа преку нивно алтернативно определување

Како последица на реализацијата на осигурените ризици, може да настане следниов вид на штета:

1.	поедичена загуба
2.	изведена целосна загуба
3.	изведена партикуларна загуба
4.	партикуларна загуба
5.	награда за херојство

Под квалитативна франшиза се подразбира:

1.	исклучување од одговорност на осигуреникот за определени категории штети
2.	исклучување од одговорност за штети до определен износ кој може да се изрази само во апсолутен износ
3.	исклучување од одговорност на осигурителот за определени категории штети
4.	исклучување од одговорност за штети до определен износ кој може да се изрази во апсолутен износ или процентуално
5.	исклучување од одговорност за штети до определен износ кој може да се изрази само во проценти

Безусловна франшиза е онаа која:

1.	во секој случај се додава на третина од оштетувањето
2.	во секој случај се одбива од половина од оштетувањето
3.	во секој случај се одбива од целото оштетување
4.	во секој случај се додава од една четвртина од оштетувањето
5.	во секој случај се одбива од третина од оштетувањето

Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност ја формира:

1.	Агенцијата за супервизија на осигурувањето (АСО)
2.	Осигурителна компанија
3.	Осигурително брокерско друштво
4.	Собранието на Р.С. Македонија
5.	Владата на Р.С. Македонија

Ако во текот на траењето на осигурувањето дојде до промена на регистарските податоци на моторното возило, сопственикот на возилото е должен:

1.	усно да го извести друштвото за осигурување со кое склучил договор за осигурување од автомобилска одговорност за настанатата промена во рок од 10 дена од денот на промената
2.	писмено да го извести друштвото за осигурување со кое склучил договор за осигурување од автомобилска одговорност за настанатата промена во рок од 15 дена од денот на промената
3.	и усно и писмено да го извести друштвото за осигурување со кое склучил договор за осигурување од автомобилска одговорност за настанатата промена во рок од 10 дена од денот на промената
4.	писмено да го извести друштвото за осигурување со кое склучил договор за осигурување од автомобилска одговорност за настанатата промена во рок од 7 дена од денот на промената
5.	усно да го извести друштвото за осигурување со кое склучил договор за осигурување од автомобилска одговорност за настанатата промена во рок од 15 дена од денот на промената

Друштвото за осигурување во Р.С. Македонија кое издало зелена карта е должно да ја надомести штетата причинета со употреба на моторното возило кое ја поседува зелената карта, а која се случила на територијата на земјите членки на Советот на Бироа за зелена карта:

1.	само според сумите на осигурување утврдени во Р.С. Македонија
2.	согласно прописите на земјата членка во која вообичаено престојувало возилото, доколку тоа покритие е повисоко
3.	само според сумите на осигурување утврдени на ниво на ЕУ
4.	согласно прописите на земјата членка во која вообичаено престојувало возилото, доколку тоа покритие е пониско
5.	само според сумите на осигурување утврдени од OECD

Друштвата за осигурување кои вршат работи на осигурување од автомобилска одговорност се должни да назначат овластен претставник за штети во:

1.	земјите членки на OECD
2.	ООН
3.	CEFTA
4.	Американската асоцијација за осигурителни услуги
5.	земјите членки на ЕУ

Овластениот претставник за штети:

1.	мора да биде назначен од минимум три друштва за осигурување
2.	мора да биде способен да ги обработува барањата за надомест на штета само на англиски јазик
3.	мора да ги има сите потребни овластувања за да го застапува друштвото за осигурување во однос на оштетените
4.	мора да познава минимум три странски јазици за обработка на барањата за надомест на штета
5.	мора да биде назначен од минимум две друштва за осигурување

Службата за надомест на штети е должна да постапи по барањето за надомест на штета во рок од:

1.	2 месеци од денот кога е примено барањето
2.	15 дена сметано од денот кога е примено барањето
3.	3 месеци од денот кога е примено барањето
4.	15 работни дена сметано од денот кога е примено барањето
5.	1 недела од денот кога е примено барањето

Предмет на осигурување во осигурувањето од одговорност е:

1.	одговорноста која може да биде изразена во материјален облик, а последиците од остварување на ризикот од одговорност се исклучително нематеријални
2.	одговорноста која може да биде изразена и во материјален и во нематеријален облик
3.	одговорноста која не може да биде изразена во материјален облик, но последиците од остварување на ризикот од одговорност се материјални (финансиски) во моментот кога на оштетениот (третата личност) ќе му се надомести материјална или нематеријална штета
4.	одговорноста која може да биде изразена само во материјален облик
5.	одговорноста која мора да биде изразена во материјален облик, но последиците од остварување на ризикот од одговорност се нематеријални

Кредитното осигурување според подрачјето може да биде:

1.	рурално кауциско осигурување
2.	домашно осигурување на доверба
3.	рурално и урбано
4.	урбано осигурување од измама
5.	домашно и меѓународно

Под осигурување на доверба како специфичен вид на кредитно осигурување се подразбира:

1.	осигурување при кое осигурителот врз основа на договорот за осигурување му издава гаранции на доверителот дека ќе ја иврши обврската според договорот за кредитирање
2.	осигурување со кое се осигуруваат најчесто побарувањата на осигуреникот кои произлегуваат од испорака на стоката на кредит или побарување кое произлегува од извршени работи на кредит
3.	осигурување при кое доверителот врз основа на договорот за осигурување му издава гаранции на осигурителот дека ќе ја иврши обврската според договорот за кредитирање
4.	осигурување кога едно лице му доверува пари или имот на друго лице, при што лицето на кое му бил доверен имотот е потребно истиот да го чува и неоштетен да му го врати
5.	само кредитно осигурување во лизинг работењето

Под кауциско или гаранциско кредитно осигурување се подразбира:

1.	осигурување кога едно лице му доверува пари или имот на друго лице, при што лицето на кое му бил доверен имотот е потребно истиот да го чува и неоштетен да му го врати
2.	осигурување при кое осигурителот врз основа на договорот за осигурување му издава гаранции на доверителот дека ќе ја иврши обврската според договорот за кредитирање
3.	само кредитно осигурување во лизинг работењето
4.	осигурување со кое се осигуруваат најчесто побарувањата на осигуреникот кои произлегуваат од испорака на стоката на кредит или побарување кое произлегува од извршени работи на кредит
5.	осигурување при кое доверителот врз основа на договорот за осигурување му издава гаранции на осигурителот дека ќе ја иврши обврската според договорот за кредитирање

Под осигурување на извозни кредити во потесна смисла на зборот се подразбира:

1.	само кредитно осигурување во лизинг работењето
2.	осигурување при кое доверителот врз основа на договорот за осигурување му издава гаранции на осигурителот дека ќе ја иврши обврската според договорот за кредитирање
3.	осигурување кога едно лице му доверува пари или имот на друго лице, при што лицето на кое му бил доверен имотот е потребно истиот да го чува и неоштетен да му го врати
4.	осигурување при кое осигурителот врз основа на договорот за осигурување му издава гаранции на доверителот дека ќе ја иврши обврската според договорот за кредитирање

5.	осигурување со кое се осигуруваат најчесто побарувањата на осигуреникот (доверителот) кои произлегуваат од испорака на стоката на кредит или побарување кое произлегува од извршени работи на кредит
----	--

Комерцијалните ризици како една група ризици кои се јавуваат кај кредитното осигурување претставуваат:

1.	ризици поради кои извозникот може да претрпи определена загуба како последица на мерки кои ги донеле властите во земјата на должникот поради политички немири, нестабилност и други причини од политичка природа
2.	ризици од земјотреси, вулкански ерупции, циклони, урагани и сл.
3.	ризици поврзани со мерките што ги носат властите во земјата на должникот што не се однесуваат директно на неговиот имот и деловни активности
4.	ризици кои се поврзани со целосната или делумната неможност или одбивање на извршувањето на обврските кои произлегуваат од извозниот договор од страна на должникот
5.	ризици кои се однесуваат на мерките кои ги носат властите во земјата на должникот, а со кои се оневозможува извршувањето на плаќањето

Кај катастрофалните ризици се работи за:

1.	ризици поврзани со мерките што ги носат властите во земјата на должникот што не се однесуваат директно на неговиот имот и деловни активности
2.	штети од многу големи размери и разурнувања предизвикани од елементарни непогоди и други стихийни дејства, при што доаѓа до финансиско уништување на должникот, а со тоа и негово спречување во извршувањето
3.	ризици кои се однесуваат на мерките кои ги носат властите во земјата на должникот, а со кои се оневозможува извршувањето на плаќањето
4.	ризици кои се поврзани со целосната или делумната неможност или одбивање на извршувањето на обврските кои произлегуваат од извозниот договор од страна на должникот
5.	ризици поради кои извозникот може да претрпи определена загуба како последица на мерки кои ги донеле властите во земјата на должникот поради политички немири, нестабилност и други причини од политичка природа

Придонесите за пензиско осигурување:

1.	се осигуруваат 40% како фиксни, а 60% како варијабилни
2.	се осигуруваат 70% како фиксни, а 30% како варијабилни
3.	секогаш се осигуруваат како фиксни трошоци поради тоа што се издвојуваат средства независно од тоа дали компанијата работи или не

4.	се осигуруваат 55% како варијабилни, а 45% како фиксни
5.	секогаш се осигуруваат како варијабилни трошоци

Од осигурителен аспект, трошоците за телефон, пошта или наем на канцелариска опрема секогаш се:

1.	осигуруваат како варијабилни трошоци
2.	осигуруваат 50% како фиксни и 50% како варијабилни
3.	осигуруваат 30% како фиксни, а 70% како варијабилни
4.	осигуруваат 60% како варијабилни, а 40% како фиксни
5.	осигуруваат како фиксни трошоци

Од осигурителен аспект, горивото и струјата се:

1.	се полуваријабилни трошоци, а се осигуруваат во делот на износот кој е фиксен
2.	секогаш се осигуруваат за 70% од делот на износот кој е фиксен
3.	се полуваријабилни трошоци кои се осигуруваат само во делот на износот кој е варијабилен
4.	се полуфиксни трошоци, а се осигуруваат за третина од делот на износот кој е варијабилен
5.	секогаш се осигуруваат како варијабилни трошоци